



ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА 2024 СПОРЕДЕН СО 2023 година

Март, 2025 година

Скопје



1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - СКОПЈЕ

1.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП Водовод и канализација – Скопје е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП Комуналец, во повеќе посебни претпријатија, заведено под број 02-8800/7 од 08.10.1992 година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје, со решение под бр. 1660/92 од 29.12.1992 година.

Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, донесе Статут заведен под бр. 0202-6023/4 од 09.05.2018 година, за кој претпријатието обезбеди согласност од Советот на Град Скопје.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е заведен во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1, според решение, П трег бр. 8116/05 од 23.01.2006 година и изврши усогласување со Законот за јавни претпријатија, со решение трег бр. 6432/99 од 15.10.2001 година, со што е извршено усогласување на основните акти на Јавното Претпријатие со Законот за јавни претпријатија.

1.2 ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје врши дејност согласно последното усогласување со националната класификација на дејности и тоа:

Основна дејност на Претпријатието е:

36 **Собирање, обработка и снабдување со вода**

36.000 Собирање, обработка и снабдување со вода

37 **Отстранување на отпадни води**

37.000 Отстранување на отпадни води

Покрај основната дејност, Претпријатието обавува и други дејности:

43.2 Електроинсталатерски, водоводни и канализациски инсталации и други градежни работи

43.220 Поставување на водоводни и канализациски инсталации, инсталации за греење и клима уреди

71 **Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа**

71.110 Архитектонски дејности

71.120 Инженерски дејности и со него поврзано техничко советување

71.2 **Техничко испитување и анализа**

71.200 Техничко испитување и анализа



1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ – Скопје , се организира така што дејноста ја врши на начин со кој се обезбедува:

1. Законитост , стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите;
2. Техничко - технолошко и економско единство на системот ;
3. Ефикасност и транспарентност во работењето;
4. Развој и усогласеност на сопствениот развој во вкупниот стопански развој на град Скопје;
5. Заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
6. Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците и
7. Самостојност, еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Претпријатието се организира во следните организациони единици :

А) СЕКТОРИ

- Сектор Водовод;
- Сектор Канализација;
- Сектор Механизација;
- Сектор Експлоатација и одржување на капацитети;
- Сектор Третман на отпадни води;
- Сектор за Технички работи и развој;
- Сектор Финансии, сметководство и комерција;
- Сектор Правни и општи работи;
- Сектор Наплата;
- Сектор Човечки ресурси;
- Сектор Меѓународна соработка, проекти и односи со јавност;
- Сектор за ИТ и развој ;
- Сектор Дежурно информативни работи;
- Сектор Санитарна контрола;

Б) САМОСТОЈНИ ОДДЕЛЕНИЈА

- Одделение за внатрешна ревизија;
- Одделение за професионална одговорност;
- Одделение за јавни набавки.

Во состав на организационите единици - Сектори се формираат одделенија , а во состав на одделенијата во зависност од техничко-технолошките карактеристики на процесот на работа може да се формираат и микро организациони единици- реони, пунктови и/или оддели.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е субјект кој обезбедува единствено услуги поврзани со вода - водоснабдување и одведување на урбани отпадни води во градот и голем број на приградски населби.



1.4 ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување во Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје се:

- Управен одбор составен од 13(тринаесет) члена, со мандат од 4(четири) години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје;
- Одбор за контрола на материјално-финансиско работење, составен од 5(пет) члена, со мандат од 4(четири) години, исто така избрани и назначени од Советот на Град Скопје;
- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Основно начело на искажување на податоците во финансиските извештаи и деловните книги во Јавното претпријатие е точно и фер презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работењето на Јавното претпријатие.

Примената на сметководствените политики е потврдена со Одлука на Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, бр.0202-1252/3 од 10.02.2020 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а престанува да важи Одлуката за примена на сметководствените политики бр.02.2200/2 донесена на 27.02.2006 година.

Измени и дополнувања на оваа Одлука се носат по иста постапка како и за нејзиното донесување.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат сметководствените политики кои ќе се применуваат при составување на основните финансиски извештаи, интерните сметководствени извештаи и сметководствената евиденција која би соодетствувала и би била прилагодена за потребите на составувањето на основните финансиски извештаи и другите финансиски и други извештаи што се подготвуваат за екстерни корисници, како и извештаите што се подготвуваат за потребите на менаџментот на Претпријатието.

Член 2

Оваа Одлука е составена врз основа на Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС), односно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр.159/09, 164/10 и 107/11) и другите законски прописи што се во сила и досегашните методи и постапки користени во Претпријатието.

Член 3



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Основното начело на искажување на податоците во финансиските извештаи и деловните книги на Претпријатието е точното презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работење на Претпријатието.

Сметководствените политики се применуваат конзистентно и доследно се до моментот додека не се донесе друг акт кој ги уредува овие прашања.

Сметководствените политики се применуваат од 01.01.2005 година.

Член 4

Претпријатието во почетниот Биланс на состојбата според МСФИ:

- ги признава сите средства и обврски чие што признавање се бара според МСФИ;
 - не признава ставки како средства или обврски, ако МСФИ не дозволува такво признавање;
 - ги рекласифицира ставките кои што се признаени според претходните ОПСП како еден вид на средства, обврска или компонента на главнината, а кои што се поинаков вид на средства, обврска или главнина според МСФИ и
 - ги применува МСФИ при мерењето на сите признаени средства и обврски.
- Почетниот Биланс на состојбата според МСФИ Претпријатието нема да го објавува.

Член 5

Нематеријалните и материјалните средства набавени пред 1 Јануари 2004 година кои се искажани по ревалоризирана вредност во согласност со прописите на сметководството, Претпријатието оваа вредност на 1 Јануари 2005 година ја презема како затекната набавна вредност, намалена за исправката на вредноста врз основа на амортизација.

Член 6

Почетниот капитал на Претпријатието, според ОПСП, претставува капитал на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 7

Нематеријално средство е определено немонетарно (непарично) средство кое нема физичка содржина и кое се користи за производство или испорака на стоки или услуги, за изнајмување на други лица или за административни цели.

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер и гудвил.

Едно средство исполнува критериуми да биде нематеријално кога:

- Може да се издвои, односно доколку може да се издвои и продаде, пренесе, лиценцира, даде под закуп, изнајми или размени или одвоено или заедно со одреден договор, имот или обврски; или
- Настанато е по основ на договорни или други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одвоени од правното лице или од другите права и обврски.

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Претпријатието и ако



трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане (трошоци за развој).

Член 8

Издатоците за истражување и развој не се признаваат како нематеријално средство, туку тие се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат.

Софтвер – трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи на тековниот период.

Член 9

Стекнувањето на нематеријалните средства може да биде со:

- посебно стекнување;
- стекнување како дел од деловно спојување;
- државна поддршка;
- размена на средства;
- сопствено создавање (интерно креирање).

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

1. начинот на нивно стекнување;
2. очекуваниот период на добивање на економска корист;
3. можноста да се продадат.

Набавната вредност на нематеријалното средство покрај фактурната вредност, ја сочинуваат и сите увозни давачки, даноци како и издатоци направени за правни услуги. Набавната вредност не ги опфаќа трговските попусти и работи.

Во набавната вредност на нематеријалното средство се вклучува и каматата (се капитализира) до денот на ставањето во употреба на нематеријалното средство.

За нематеријалното средство кое е стекнато со деловно спојување, набавната вредност е неговата објективна вредност (фер вредност) на датумот на стекнување, утврдена според цените на активен пазар.

Доколку за нематеријалните нема активен пазар тогаш се зема цената на последно извршената слична трансакција под услов да нема значајни промени на економските услови во периодот од таа трансакција до денот на проценката.

Нематеријалните средства стекнати преку размена на средства се вреднуваат по објективна фер вредност на дадените средства прилагодена со износот на дадените пари и паричните еквиваленти.

Член 10

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување.

Член 11



Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во моментот на оттуѓување или доколку од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Член 12

Нематеријалните средства се амортизираат за период од 5 години, со стапка од 20%, освен следните нематеријални средства кои се амортизираат согласно Одлука од Управен одбор 0202-2525/10 од 28.02.2018 година:

- Антивирус – корисен век 2 години, со стапка од 50%;
- Лиценци Firewall (периметарска заштита) – корисен век 2 години, со стапка од 50%;
- Безбедносни сертификати (SSL веб страна) – корисен век 2 години, со стапка од 50%.

Амортизацијата на нематеријалните средства за која е склучен договор за користење, се амортизира за време додека трае договорот.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 13

Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката, во согласност со условите за признавање кои се наведени во МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема. Овие ставки се признаваат како средства кога ќе ги исполнат следните услови:

- Се очекува идна економска корист поврзана со тоа средство;
- Набавната вредност, односно цената на чинење на средството, може со сигурност да се измери.

Член 14

Градежните објекти, постројките, опремата, алатот, погонски и канцелариски инвентар, мебелот и сличните материјални средства, при првото евидентирање во деловните книги, се искажуваат според трошоците на набавка.

Трошокот за набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Во трошоци на набавка во недвижности, постројки и опрема спаѓаат: фактурна вредност, царината и увозните давачки, даноци кои не можат да се рефундираат, директните трошоци во врска со доведувањето на средството во работна состојба (трошоци за транспорт, шпедитерско осигурување, утовар, истовар, претовар, трошоци за монтажа, трошоци за подготовка на градилиштето, трошоци за испорака и пренос, трошоци за инсталирање, хонорарите за стручни лица и слични трошоци кои можат да му се припишат на вложувањето).

Во набавната вредност не се вклучуваат попустите и рабатите.



Цената на чинењето на основното средство што се изработува во сопствена режија, се утврдува врз основа на истите начела како и за набавка на основното средство.

Административните и другите општи режиски трошоци, по правило, не се елемент на набавната вредност, односно на цената на чинењето и покрај тоа што одредени трошоци како што се платите на вработените за соодветна набавка се фактички вклучени како дел од процесот за набавка.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност и во корист на останатите приходи (вишоци).

Во набавната вредност на материјалните средства се вклучуваат (капитализираат) каматите до денот на ставање во употреба на материјалните средства.

Член 15

Дополнителното вложување во недвижности, постројки и опрема се капитализира, односно може да се смета за инвестиција и да и се додаде на набавната вредност на оние средства на кои ќе се пресметува амортизација на преостанатиот проценет век на употреба, само ако со тоа вложување:

- се продолжува векот на употреба на основното средство;
- се зголемува капацитетот;
- се подобрува квалитетот на производот или значително се намалуваат трошоците на производство.

Вредноста на инвестиционото вложување се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира согласно номенклатурата за амортизација.

Трошоците за одржување и поправки на средствата т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расход во периодот.

Член 16

Вреднувањето на материјалните средства по набавката се искажуваат по набавната вредност или по цената на чинење, намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација и вкупниот износ на загубата поради обезвреднување, односно намалување на вредноста.

Член 17

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството. Недвижноста, постројките и опремата се амортизираат според системска основа низ времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или цената на чинење по одбивање на преостанатата вредност. Ако преостанатата вредност на средството е безначајна, се смета дека е еднаква на нула.

Преостанатата (резидуална) вредност на средството е проценет износ кој би бил примен денес ако средството би било оттуѓено, по намалување на проценетите трошоци за продажба и под претпоставка дека средството е веќе при крајот на својот корисен век на употреба и е во состојба која се очекува средството да ја има при крајот на корисниот век на употреба.

Преостанатата вредност се утврдува ако проценетиот век на употреба на средството е пократок од неговиот економски век на употреба и доколку износот на преостанатата



вредност е материјално значаен. Доколку преостанатата вредност е материјално безначајна, се смета дека средството има резидуална вредност еднаква на нула.

Материјалните средства се амортизираат по пропорционална метода и како стапки на амортизација се применуваат стапките кои се пропишани со Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства (Службен весник на РСМ бр.277 од 28.12.2019 година), освен следните материјални средства кои се амортизираат согласно Одлука од Управен одбор 0202-2525/10 од 28.02.2018 година:

- ГПС уред – корисен век 2 години, амортизациона стапка 50%;
 - Мобилни телефони – корисен век 2 години, амортизациона стапка 50%;
- Земјиштето и уметничките дела не се амортизираат.

На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Член 18

Материјалните средства во подготовка се искажуваат според вредноста на извршените вложувања до крајот на деловната година, материјалните средства во подготовка се отпишуваат во целост кога Претпријатието ќе заклучи дека се откажува од таквото вложување.

Член 19

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во моментот на оттуѓување или доколку од него не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од оттуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Член 20

Материјалните средства (алат и слично т.н. ситен инвентар) веднаш се признаваат како расход при давањето во употреба кога станува збор за:

- незначајни ставки со мала вредност; или
- ставки кои се очекува да бидат користени помалку од една година; или
- ставки кои не се поврзани со определена ставка на недвижностите, постројките и опремата.

Член 21

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин на кој е утврдено за недвижности, постројки и опрема согласно МСС 16 – Недвижности постројки и опрема.

ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Член 22

Долгорочните хартии од вредност можат да бидат должнички (обврзници, варанти, фјучерси, опции и други) и сопственички (обични и приоритетни акции).

Од аспект на вложувањата, хартиите од вредност се категоризираат:



- Хартии од вредност расположливи за продажба;
- Хартии од вредност кои се држат до доспевање за наплата; и
- Хартии од вредност со кои се тргува.

Промената на вредноста на хартиите од вредност кои се расположливи за продажба се вклучува во нето добивката или загубата на периодот во кој ќе настане промената.

Отписот на овие средства се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука Управниот одбор на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ЗАЛИХИ

Член 23

Залихите ги опфаќаат:

- трговските стоки набавени и се чуваат за препродажба (вклучувајќи ги и трговските стоки за продажба на мало), земјиштето и други недвижности кои се чуваат заради препродажба;
- готовите производи кои ги произведува друштвото;
- недовршеното производство;
- основните и помошните материјали.

Член 24

Залихите на материјали, суровини и резервни делови, се искажуваат по стварни цени и пресметка на трошоците се врши со примена на просечни цени по одделни видови на залиха. Просечните цени се пресметуваат при секој влез на стоки во магацинот, врз основа на утврдените количини и вредности по влезот на нови залихи.

Член 25

Ситниот инвентар во употреба, автомобилските гуми и ХТЗ опремата се отпишуваат во целост при нивното ставање во употреба, но и понатаму остануваат во сметководствената евиденција, се до расходување по предлог на пописната комисија.

Член 26

Залихите се отпишуваат до нето набавна вредност на поединечна основа. Ако станува збор за слични и поврзани ставки отписот се врши за целата група.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за оштетеност, дотраеност на залихите и сл.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Член 27

Побарувањата од купувачите по основ на продажба се признаваат во моментот на нивно настанување и издавање соодветен документ, фактура или сметка.

Побарувањата од други друштва, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции, како и другите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматата во согласност со склучениот договор.

Побарувањата искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба. Ефектот од промените на



девизниот курс од датумот на трансакцијата до датумот на наплата се утврдуваат преку курсни разлики кои се евидентираат како приход, односно како расход за периодот.

Член 28

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува во периодот на осознавањето за неможноста за наплата на дел и на целото побарување од должникот. Проценката за неможноста за наплата на побарувањата се спроведува кога побарувањето не е наплатено во договорениот рок, а најдоцна на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука Управниот одбор на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ПАРИ ВО БАНКА И БЛАГАЈНА

Член 29

Парите на сметката во денари во банките се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбите и прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат во номинална вредност. Висината на благајничкиот максимум се одредува со посебна одлука.

Девизите на сметките во банките, се искажуваат по среден курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојба. Пресметувањето на девизите се врши на денот на прометот на состојбата на сметката.

Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите, депозитите по видување како и орочените депозити (денарски и девизни).

ПОЛИТИКА НА ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД (АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

Член 30

Платените трошоци однапред за наредниот период, се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат како трошоци на периодот на кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди, мора да биде искажан на соодветна сметководствена исправа.

Член 31

Приходите пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања, кога ќе се стекнат услови, односно ќе добијат документи врз основа на кој се стекнуваат побарувања, временските разграничувања се пренесуваат на побарувања. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.



ПОЛИТИКА НА КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Член 32

Капиталот на основачот се искажува на посебна сметка.

Член 33

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законски резерви, статутарни резерви и другите резерви.

Во законски резерви Претпријатието издвојува 5% од добивката, се додека износот на законската резерва не достаса 1/10 од главнината. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го постигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ИСКАЖАНАТА ДОБИВКА-ЗАГУБА

Член 34

Во деловните книги на Претпријатието посебно се искажува добивката, акумулираната (нераспределената) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето се покрива од добивката, односно сите позиции на капиталот, вклучувајќи ги резервите, по одлука на Управниот одбор, а во согласност со Закон.

Член 35

Добивката или Загубата за тековната година се утврдува согласно законските прописи и со оваа Одлука. Добивката или загубата во тековната година во Билансот на состојбата се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во деловната година.

ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Член 36

Обврските врз основа на: заеми (обврски спрема кредитни институции), примени аванси, обврски спрема добавувачи и останати долгорочни обврски, се искажуваат по номинална вредност зголемена со камата согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се искажуваат во денари, пресметани по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот на финансиската состојба.

Долгорочните кредитни задолжувања се вршат врз основа на одлука на Управниот одбор и основачот.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Член 37

Обврските врз основа на: заеми (обврски према кредитни институции), примени аванси, депозити и гаранции, обврски према добавувачи, вработени, обврски за даноци, придонеси и други давачки – обврски врз основа на резултатот, како и други видови краткорочни обврски, се искажуваат во вредност која е искажана на соодветен документ, зголемена за камата согласно склучениот договор и законските прописи.



Член 38

Обврските по меници и чекови, односно други хартии од вредност се искажуваат во нивната номинална вредност кој ги сочинуваат краткорочните обврски на Претпријатието зголемени за камата ако се договорени или утврдени со одлука за нивно издавање.

ПОЛИТИКА НА НАПЛАТЕНИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

Член 39

На товар на пресметковниот период се пресметуваат трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи, за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврдат дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Член 40

Однапред наплатени износи за наредниот период се искажуваат како пасивни временски разграничувања, а се пресметуваат како приходи на периодот на кој се однесуваат.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идните периоди.

ПОЛИТИКА НА ПРИХОДИ

Член 41

Приходите ги опфаќаат приходи и добивки.

Приходите настануваат со вршење на редовни активности. Приходи од редовни активности се приходи од продажба на производи, стока и услуги, камата, дивиденди, авторски надомести, закупнини и др.

Добивките претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата на приходите и можат, но не мора да настанат со вршење на редовни активности. Добивките претставуваат раст на економската вредност и како такви не се разликуваат од приходите. Добивките опфаќаат добивки кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства, како и нереализирани добивки, како што се добивките кои настануваат како резултат на зголемување на сметководствената вредност на нетековните средства. Добивките се прикажуваат во нето износ, откако ќе се намалат за соодветните расходи.

Член 42

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Член 43

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- се пренесени на купувачот сите значајни ризици и користи од сопственоста над производите;



- друштвото не го задржува ниту управувањето ниту контролата над производите;
- може да се измери износот на приходите;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои се настанати или ќе настанат во врска со продажбата да може сигурно да се измерат.

Приходите од продажба на услугите се пресметуваат според степенот на довршеност на трансакцијата на денот на Билансот на состојбата ако:

- може со сигурност приходите да се измерат;
- постои веројатност за нивна наплата;
- степенот на довршеност на трансакцијата може сигурно да се измери;
- трошоците настанати во врска со тие услуги и трошоците потребни за завршување на услугата може сигурно да се измерат.

Член 44

Приходите врз основа на камата и курсни разлики се пресметуваат најдоцна на денот на Билансот на состојбата.

Каматите и курсните разлики се признаваат како приходи сразмерно на времето на користење на средствата од страна на должникот, а согласно договорот.

Курсните разлики се пресметуваат според побарувањата и обврските најдоцна на денот на Билансот на состојбата.

Член 45

Ако во моментот на составување на Билансите се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на побарувањето на товар на трошоците.

Член 46

За сите приходи кои со овој акт не се дефинирани, се применува МСС18 и други стандарди кои ја регулираат оваа проблематика.

ПОЛИТИКА НА РАСХОДИ

Член 47

Расходите опфаќаат загуби и расходи кои настануваат како последица на редовна активност. Расходите кои настануваат како последица на редовна активност опфаќаат трошоци за продажба, заработка, амортизација и други деловни расходи.

Загубите претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата за расходи и можат, но не мораат да настанат како последица на редовна активност. Загубите претставуваат намалување на економската вредност и како такви не се во својата природа различни од останатите расходи.

Член 48

Признавањето на расходите се врши врз основа на следниве критериуми:

- расходите имаат за последица да ги намалат средствата или зголемат обврските при што е можно и однапред да се пресметаат;
- расходите имаат директна поврзаност помеѓу настанувањето на трошоците и одредените видови на приходи;



- кога се очекува пристигнување на приходи во следниот пресметковен период тогаш признавањето на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на истите во пресметковниот период;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период како трошок кој не остварува идна економска корист, а нема ниту услови да се признае како средство во Билансот на состојбата;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период тогаш кога настанала обврската, а нема услови да се признае како имотна корист.

ЕФЕКТИ ОД ДЕВИЗНИТЕ КУРСЕВИ

Член 49

Трансакциите во странски валути, при почетното признавање, се евидентираат во денарска противвредност, со примена на средниот курс на НБРМ кој важи за денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на Извештајот на финансиска состојба, паричните средства (девизните средства, побарувањата и обврските) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот).

Курсните разлики кои настанале по основ на трансакција во странска валута се признаваат како приход или расход за периодот во кој настанале.

ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Член 50

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка). Истиот се пресметува согласно Законот за данокот на добивка.

ПОПИС

Член 51

Состојбата на средствата и обврските се усогласува најмалку еднаш годишно со фактичката состојба која се утврдува со попис на 31 декември од тековната година.

По исклучок на став 1 на оваа одлука, попис може да се организира и како вонреден.

Член 52

Пописот го врши Централна комисија во состав од Претседател и 4 члена и посебни комисии за основни средства, ситен инвентар, алат, ХТЗ опрема, суровини и материјали по сектори, попис на благајна и побарувања и обврски, кои ги именува Директорот со посебно решение, а врз основа на Одлука на Управниот одбор за вршење на попис.

Член 53

За прашањата за пописот кои не се регулирани со оваа одлука, се применуваат одредбите на Правилникот за начинот и роковите за вршење на попис и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба.



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 54

Претпријатието составува финансиски извештаи за годината што ја завршува на 31 декември и тоа:

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба);
- Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка);
- Објаснувачки белешки;
- Извештај за промените на капиталот;
- Извештај за парични текови;
- Сметководствени политики.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Средствата, обврските, приходите и расходите за кои во овој Акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ.

Оваа одлука се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2019 година и за следните години.

Цели на финансиските извештаи

Целта на финансиските извештаи е тоа што тие даваат информации за финансиската состојба, резултатот и промените во финансиската состојба, потребни за голем број на корисници на овие извештаи.

Една од најзначајните карактеристики на финансиските извештаи е што истите се изготвуваат на пресметковна основа во сметководството, при што применетиот принцип ги признава ефектите од трансакциите кога ќе настанат. Настанатите трансакции треба без одложување да се евидентираат во сметководствената евиденција која е основа за изготвување на финансиските извештаи. На овој начин се даваат информации на корисниците на извештаите не само за минатите настани кои вклучуваат плаќање или примање на парични средства, туку и за обврски за кои треба да се платат парични средства во идниот период.

На кој начин се признаваат елементите на финансиските извештаи

Ставките кои се признаваат во билансот на состојба и во билансот на успех треба да ги исполнат следните услови:

- Сите идни економски користи поврзани со ставките ќе претставуваат прилив/ одлив на ентитетот
- Ставките да имаат набавна вредност или друга вредност која може да се измери.



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Средствата се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека идните економски користи ќе се влеат во ентитетот и кога тоа има набавна вредност или друга вредност која може да се измери. Доколку не се очекуваат економски користи во наредниот период, тогаш издатокот нема да добие третман на средство, туку како трошок во билансот на успех.

Обврските се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека ќе има одлив на ресурси како резултат на подмирување на сегашните обврски.

Приходите се признаваат во билансот на успех кога ќе настане зголемување на идни економски користи поврзани со зголемување на средство или намалување на обврски и истите може веродостојно да се измерат.

Расходите се признаваат во билансот на успех кога настанува намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските и истото може веродостојно да се измери.

Треба да се истакне дека расходите се признаваат во билансот на успех врз основа на директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработката, што претставува спротивставување на расходите со приходите.

Жиро сметки

ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје активностите ги извршува преку следните сметки, на ниво на правно лице:

Вид на сметка	Жиро сметка	Депонент банка
Денарска сметка	320100031345745	Централна Кооперативна банка
Денарска сметка	300000000536834	Комерцијална банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари
Денарска сметка	300000002626311	Комерцијална банка - Наменска сметка за исплата на плата и надоместоци од плата
Денарска сметка	300000002641249	Комерцијална банка - Наменска сметка за прием на депозит за учество на тендер
Денарска сметка	300000003801854	Комерцијална банка - Наменска сметка за деловни потреби
Денарска сметка	300000005010862	Комерцијална банка - Проект.и изград.на пречистит.станица за отпадни води СК-ЕБРД бр.50376
Денарска сметка	300000005013772	Комерцијална банка - Проект.и изград.на пречистит.станица за отпадни води ЕИБ бр.80-649
Денарска сметка	300000005025218	Комерцијална банка - Проект.и изград.на пречистит.станица за отпадни води ВБИФ бр.96578
Денарска сметка	300000005088753	Комерцијална банка – Упр.со дог.и надзор над изградба на пречистителна станица на отпадни води ЕБРД – бр. 50376
Денарска сметка	300000005088947	Комерцијална банка – Упр.со дог.и надзор над изградба на пречистителна станица на отпадни води ЕИБ – бр.80-649
Денарска сметка	300000005089141	Комерцијална банка – Упр.со дог.и надзор над изградба на пречистителна станица на отпадни води ВБИФ – бр.96578



Денарска сметка	300000003904480	Комерцијална банка - Наменска сметка за уплата од граѓани (фолио број)
Девизна сметка	0-270100107578	Комерцијална банка - девизна
Девизна сметка	0-270100410319	Упр.со дог.и надзор над изгр.на пречис.станица на отпадни води
Девизна сметка	0-270100410335	Проек.и изград.на пречистит.станица за отпадни води
Денарска сметка	210045289990132	Тутунска банка - Парични средства на трансак.сметка во денари
Денарска сметка	210045289990811	Тутунска банка- Наменска сметка за уплата од граѓани фолио
Денарска сметка	200001170462617	Стопанска банка - Парични средства на транс.сметка во денари
Денарска сметка	200002931409250	Стопанска банка - Наменска сметка за уплата од граѓани фолио
Денарска сметка	500000000729467	Стопанска банка АД Битола - Парични средства на трансакц сметка во денари
Денарска сметка	240010000862407	Уни банка - Парични средства на трансакциска сметка денари
Денарска сметка	240000117051481	Уни банка - Наменска с-ка за испл.на плата и надом. од плата
Денарска сметка	250028000016522	Шпаркасе банка - Парични средства на транс.сметка во денари
Денарска сметка	250001002678247	Шпаркасе банка - Наменска сметка за исплата на плата
Денарска сметка	250101000435893	Шпаркасе банка - Наменска сметка за уплата од граѓани фолио
Денарска сметка	270045289990139	Халк банка - Парични средства на трансакц. сметка во денари
Денарска сметка	270045289990333	Халк банка наменска сметка-уплата од граѓани-фолио број

3. РАБОТНА РАКА

Вкупниот број на вработени во ЈП Водовод и Канализација - Скопје по кадровата евиденција со состојба 31.12.2024 година, изнесува 1048 работници, споредени со состојба на 31.12.2023 година од 1.079 работници, покажува намалување за -2,87%, или помалку за 31 работник.

Просечниот број на вработени по работни места за разгледуваниот период во 2024 година изнесува 1066 работници и споредени со 2023 година, кога бројот на просечно вработени изнесува 1.108 работници намалување за -3,79 %.

За периодот 01-12/2024 година просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период во апсолутен износ изнесува 1084 работника или -4,16% помалку од 01-12/2023 година, кога просечниот број на вработени врз основа на часови на работа изнесуваше 1.131.



4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

За 2024 година од 01.01 до 31.12.2024, ЈП Водовод и канализација – Скопје искажува негативен финансиски резултат - загуба **245,223,668.00 денари** од редовното работење пред оданочување. Согласно Законот за данок од добивка (Службен весник на РМ бр.112/14) основа за пресметување на данок од добивка е финансискиот резултат утврден во Билансот на успех зголемен за непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели. Пресметаниот данокот од добивка утврден во Даночниот биланс за 2024 година изнесува **10,881,250.00 денари** пресметан врз основа на непризнаени раходи за даночни цели по даночна стапка од 10%.

Остварената загуба по оданочување изнесува **-256,104,918.00** денари.

Добивка / Загуба од редовното работење

Р.б.	Назив	01-12.2024	01-12.2023	Индекс
1	Вкупни приходи од работењето	1.645.395.093	1.665.184.064	-1,19
2	Вкупни расходи од работењето	1.899.403.449	1.722.017.976	10,30
3	<i>Добивка/Загуба од редовно работење</i>	-254.008.356	-56.833.912	/
4	Вкупно финансиски приходи	37.183.760	90.745.597	-59,02
5	Вкупно финансиски расходи	28.399.072	32.484.567	-12,58
6	<i>Добивка/загуба пред одданочување(3+4-5)</i>	-245.223.668	1.427.118	/
7	Данок од добивка по Даночен биланс	10.881.250	22.353.721	-51,32
8	<i>Добивка/Загуба по оданочување</i>	-256.104.918	-20.926.603	/



4.1. БИЛАНС НА УСПЕХ

За периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, спореден со билансот на успех за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година:

Р.бр	Позиции	АОП	Износ	
			Тековна година 2024	Предходна година 2023
	Биланс на успех			
1	Приходи од работење (202+203+206)	201	1.645.395.093	1.665.184.064
2	Приходи од продажба	202	1.519.132.881	1.467.434.145
3	Останати приходи	203	122.810.525	160.606.885
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206	3.451.687	37.143.034
6	Расходи од работењето (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	1.899.403.449	1.722.017.976
7	Трошоци за сировини и други материјали	208	325.579.303	297.056.843
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	609.526	285.846
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	89.323.536	61.069.459
11	Останати трошоци од работењето	212	94.453.071	96.158.929
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	767.432.661	739.200.060
12а	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	489.780.870	464.400.971
12б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	40.957.718	38.360.472
12в	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	213.199.271	202.143.860
12г	Останати трошоци за вработените	217	23.494.802	34.294.757
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	226.655.267	240.375.507
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220	378.629.557	245.959.098
17	Останати расходи од работењето	222	16.720.528	41.912.234
18	Финансиски приходи (224+229+230+231+232+233)	223	37.183.760	90.745.597
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	37.029.055	90.745.596
22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	154.705	1
25	Финансиски расходи (235+239+240+241+242+243)	234	28.399.072	32.482.567
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	15.654.268	10.383.146



ЈП Водовод и канализација-Скопје

28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	836.892	2.085
31	Останати финансиски расходи	243	11.907.912	22.097.336
34	Добивка од редовно работење (201+223+224)-(204-205+207+234+245)	246		1.427.118
35	Загуба од редовно работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247	245.223.668	
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.427.118
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	245.223.668	
40	Данок на добивка	252	10.881.250	22.353.721
43	Нето добивка за деловна година (250-252+253-254)	255		
44	Нето загуба за деловната година (251+252-253+254)	256	256.104.918	20.926.603
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	1.084	1.131
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
	ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			
1	Добивка за годината	269		
2	Загуба за годината	270	256.104.918	20.926.603
20	Вкупна сеопфатна добивка за година-та(269+286)или (286-270)	288		
21	Вкупна сеопфатна загуба за година-та(270+287)или (270-286)или(287-269)	291	256.104.918	20.926.603

Во продолжение дадени се расчленети сите приходи и расходи по категории, нивната структура и споредба со изминатата година, причините кои влијаеле на нивната висина и идејните планови и стратегии на Претпријатието за задржување на позитивните трендови и надминување на негативните влијанија.



I ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Приходите од работењето ги опфаќа:

- Приходи од продажба
- Останати приходи

1. Приходи од продажба

РБ	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр	Инд.
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	1.518.971.431	99,99	1.467.261.750	99,99	3,52%
2	742	Приходи од продажба на услуги во странство	10.946	0,00	21.891	0,00	-50,00%
3	747	Приходи од наемнини	150.504	0,00	150.504	0,00	0,0%
		Вкупно:	1.519.132.881	100,00	1.467.434.145	100,00	3,52%

Приходите од продажба по видови се дадени во следната табела:

Р.б.	Конто	Приходи од продажба	01-12.2024	Стр	01-12.2023	Стр	Инд.
1	74011 740010	Приходи од продажба на водни услуги	1.471.767.095	96,88	1.423.169.362	96,98	3,41%
1а	740011	приходи од продажба на водни услуги домаќинство	896.406.177	59,01	886.906.505	60,44	1,07%
1б	740010	приходи од продажба на водни услуги стопанство	575.360.918	37,87	536.262.857	36,54	7,29%
2	74001111	Приходи од манипулативни трошоци	544.798	0,04	530.096	0,04	2,77%
3	740100 - 7401014	Приходи од услуги (приклучоци, хидротехнички услови, отпушување канализација, испитување и поправка на водомери, хлорирање, анализа на вода, испитување дефекти)	19.086.991	1,26	17.787.811	1,21	7,30%
4	740102	Приходи од услуги на поврзани субјекти	27.572.547	1,82	25.774.481	1,76	6,98%
5	742	Приходи од продажба на услуги во странство	10.946	0,00	21.891	0,00	-50%
6	747	Приходи од наемнини	150.504	0,01	150.504	0,01	/
		Приходи од редовно работење	1.519.132.881	100,00	1.467.434.145	100,00	3,52%



Приходите од продажба по категории се поделени на приходи од продажба на вода, отпадни води и прочистување на отпадни води, приходи од извршени услуги (хидротехнички услуги, услуги за приклучување на водоводна и канализациона мрежа, хлорирање, испитување и промена на водомери, анализа на вода, отпушување на канализација, утврдување на дефекти) и приходи од манипулативни трошоци за домаќинство.

**2. Преглед на фактурирани м³ категорија на потрошувачи - водни услуги
01.01 -31.12.2024 година (материјална евиденција)**

Категорија на потрошувачи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
Домаќинство			
Водоснабдување	28.455.407	28.162.173	1,04%
Одведување на отпадни води	24.572.771	24.366.801	0,85%
Прочистување	24.572.771	24.366.801	0,85%
Стопанство			
Водоснабдување	12.939.961	11.983.931	7,98%
Одведување на отпадни води	8.269.808	7.869.891	5,08%
Прочистување	8.269.808	7.869.891	5,08%
Вкупно Водоснабдување	41.395.368	40.146.104	3,11%
Вкупно Одведување на отпадни води	32.842.579	32.236.692	1,88%
Вкупно Почистување	32.842.579	32.236.692	1,88%

Вкупно произведената вода од 01.01 до 31.12.2024 година изнесува **110.055.436 м³** најголемо учество во вкупно произведената вода имаат двете каптажи на изворот Рашче. Споредено со претходната 2023 година со произведената вода од 103.172.833 м³ вкупно произведената вода во 2024 година бележи зголемување од **6.883.603 м³** или за **6,25%** повеќе од претходната година.

Во 2024 година вкупно фактурираната количина за сите корисници за водната услуга - водоснабдување **41,395,368 м³**, за одведување на отпадни води **32,842,579 м³** и за прочистување на отпадни води **32,842,579 м³**.

Во категоријата на корисници- домаќинство во 2024 година фактурирана количина во м³ за водната услуга - водоснабдување изнесува 28.455.407 м³, фактурирана количина во м³ за услугата одведување на отпадни води изнесува 24.572.771 м³, фактурираната количина за водната услуга- прочистување на отпадни води изнесува 24.572.771 м³.

Во категоријата на корисници стопанство (индустрија, комерција и институции) е фактурирана количина во м³ за водната услуга - водоснабдување 12.939.961 м³, а фактурираната количина за услугата одведување на отпадни води е 8.269.808 м³, за водната услуга - прочистување на отпадни води е фактурирано 8.269.808 м³.



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Во 2024 година поради временските услови во летните периоди и високите температури како што е зголемено производството на вода во м3 особено во делот на вклучување на пумпите на бунарите Берези и Лепенец, зголемена е и потрошувачката на вода кај сите корисници во вкупен износ од **1.249.264 м3 со процентуално зголемување од 3%**, што резултира и со зголемување на приходите од продажба на водни услуги за 3%.

Приливот на средства во претпријатието (без надоместок за ЈП Паркови и зеленило, Фонд за води и Фонд за отпадни води и ДДВ) за анализираниот период по категории на корисници даден е во следниот преглед:

РБ	Категорија на потрошувачи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	Домаќинство	745,846,418	738.839.845	0,95
2	Стопанство	502,123,535	513.626.070	-2,24
	Вкупно	1,247,987,953	1.252.465.915	-0,36

Приливот на средства за сите водни услуги кои ги дава претпријатието во 2024 година се намалени за 0,36% во поглед на наплатата на редовните и на тужените побарувања од делот стопанство споредбено со 2023 година.

Домаќинство:

Опис	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
Редовни сметки	676,355,400	673,391,434	0,44
Тужени сметки	69,509,018	65,448,411	6,20
Вкупно	745,864,418	738,839,845	0,95

Приливот на средствата кај категоријата **домаќинство** е зголемен за 0,95%, како резултат на зголемена наплата на редовните побарувања и наплата на тужените побарувања.

Стопанство:

Опис	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
Редовни сметки	491,181,674	463,283,752	6,02
Тужени сметки	10,941,861	50,342,318	-78,26
Вкупно	502,123,535	513,626,070	-2,24

Во категоријата **стопанство** приливот на средствата за редовните побарувања е намален за -2,24%, во овој сегмент очигледно е намалување на наплатата во делот на тужените побарувања за 78,26 од причина што во 2023 година извршена е наплата на тужените побарувања од Јавна установа Клинички центар.



3.Останати приходи

Р Б	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
1	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	99.384.324	80,92%	137.914.260	85,87%	-27,94%
2	766	Приходи од ефект од заштита од ризик од неповрзани друштва	165.302	0,13%	121.500	0,08%	36,05%
4	769	Останати приходи од работењето	23.260.899	18,94%	22.571.125	14,05%	3,06%
		Вкупно останати приходи	122.810.525	100%	160.606.885	100%	-22,53%

Во останати приходи се приходи од наплатени тужени и отпишани побарувања, приходи од наплатените штети од осигурителни компании за пријавени штети на имот, приходи од користење одмаралишта, приходи од заокружување и усогласување со Билинг, приходи по основ на субвенции и донации и останати приходи од редовно работење на Претпријатието.

Во продолжение даден е преглед на приходите од К-то 765- Приходи од наплатени тужени и отпишани побарувања од претходни години:

РБ	Елементи	01-12.2024	Стр	01-12.2023	Стр	Инд.
1	Приходи од наплатен главен долг по тужби-стопанство	10.941.862	11,01%	50.342.318	36,50%	-78,30%
2	Приходи од наплатен главен долг по тужби-домаќинство	69.509.018	69,94%	65.448.411	47,46%	6,2%
3	Приходи од наплатени судски, нотарски, трошоци за достава и други трошоци -домаќинство и стопанство	15.766.195	15,86%	17.647.268	12,80%	-10,7%
4	Приходи од наплатени отпишани побарувања	79.739	0,08%	52.373	0,04%	52,3%
5	Приход по основ наплатени застарени побарувања домаќинство и стопанство	3.087.510	3,11%	4.423.890	3,21%	-30,2%
	Вкупно останати приходи	99.384.324	100%	137.914.260	100%	-27,9%

Во 2024 година приходите од наплатени приходи од тужени и отпишани побарувања е намалено за 38,8% во однос на 2023 година во делот на корисници од стопанство поради условите кои се поставени за наплата на побарувања од ЈЗУ Клинички центар кои се наплатуваат и покрај правосилноста и извршноста согласно средствата кои им се обезбедени за наплата.



4. Капитализирано сопствено производство и услуги

РБ	Елементи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	Капитализирано сопствено производство и услуги	3.451.687	37.143.034	-90,71%
	Вкупно	3.451.687	37.143.034	-90,71%

Во период од 01-12.2024 година ЈП Водовод и канализација - Скопје во сопствена режија реконструираше водоводни и канализациони мрежи, за што всушност се искажани приходи за капитализирано сопствено производство.

Согласно МСС 16 „Набавната вредност на средствата кои се произведуваат во сопствена режија се утврдува со користење на истите принципи како и за стекнување на средството„. Капитализираните сопствено создадени добра се евидентираат на приходи врз основа на употреба на сопствените добра, а издатоците за создавање на употребната вредност истовремено се евидентира и како трошок за создавање на добрата.

Преглед на реконструкција на мрежи во сопствена изведба 01-12.2024 година:

ред бр.	Назив	1-12.2024
1	Дислокација на Ф150 бул.,,8-Септември,,	160.298
2	Преповрзување на корисници од стар на нова мрежа(приклучоци) ул.Карл Либкнехт и Лајош Кошут - нас.Маџари	56.968
3	Поврзување на новоизведена водоводна мрежа ф250мм на ул.Есенинова со постоечка водоводна мрежа ф500мм на бул.Борис Трајковски	65.048
4	Реконструкција на водоводна мрежа по бул,8 ми септември(за објектите кај ХУБО маркет)	985.239
5	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми	18.003
6	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми- Центар	2.415
7	Доградба на предвиден магистрален цевковод ф700 бул.Хрватска	1.248.641
8	Реконструкција на водоводна мрежа на ул.Христо Татарчев - крак 14-К.Вода	894.857
9	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми - К.Вода	15.772
10	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми - Ѓорче Петров	4.446
	Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	3.451.687



II РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето ги опфаќаат:


- Трошоци за сировини и други материјали
- Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми
- Услуги со карактер на материјални трошоци
- Останати трошоци од работењето
- Трошоци на вработените
- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства
- Вредносно усогласување(обезвреднување) на тековни средства
- Останати расходи од работењето

5.Трошоци за сировини и други материјали

РБ	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд .
1	401	Трошоци за материјали	33.745.297	10,36%	36.202.419	12,19%	-6,79%
2	405	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	26.068.418	8,01%	57.162.878	19,24%	-54,40%
3		Вкупно вградени материјали и делови од залихи(401+405)	59.813.715	18,37%	93.365.297	20,14%	-35,94%
4	403	Трошоци за енергија	249.605.257	76,66%	185.481.948	62,44%	34,57%
5	408	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	16.160.331	4,96%	18.209.598	6,13%	-11,25%
		Вкупно:	325.579.303	100%	297.056.843	100%	9,60%

Трошоците за материјали К-то 401 и трошоците за резервни делови и материјали за тековно и инвестиционо одржување К-то 405 се анализираат заедно, од причина што тие ги искажуваат трошоците за употребените залихи на материјали и резервни делови од магацините на претпријатието. Вкупниот износ во 2024 година изнесува **59.813.715,00** ден., додека во 2023 год., истите изнесуваат **93.365.297** денари. Во 2024 година се бележи намалување на употребените материјали и резервни делови од 54,40%, како резултат на неактивирани и недовршени мрежи во сопствена режија, расходи кои се спротивставуваат со приходите за инвестиции во сопствена режија.

Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 401:



ЈП Водовод и канализација-Скопје

РБ	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
1	Потрошен канцелариски материјал	1.610.392	4,77%	1.904.899	5,26%	-15,46%
2	Потрошени суровини и материјали за одржување	1.166.200	3,46%	1.374.872	3,80%	-15,18%
3	Потрошени резервни делови	171.657	0,51%	196.771	0,54%	-12,76%
4	Потрошени материјали за тековно одржување	18.970.943	56,22%	19.211.251	53,07%	-1,25%
5	Потрошен материјал за тековно одржување - хлор	7.903.966	23,42%	5.583.904	15,42%	41,55%
6	Потрошен помошен материјал за одржување хигиена	213.929	0,63%	326.557	0,90%	-34,49%
7	Трошоци за униформи, и др.работни одела и обувки (ХТЗ опрема)	3.708.210	10,99%	7.604.165	21,00%	-51,23%
	Вкупно:	33.745.297	100%	36.202.419	100%	-6,79%

Во 2024 година евиденцијата е со подетална поделба на типот на трошоците со подетална аналитика на konto 401.

Трошоците за материјали (konto 401) ги опфаќаат трошоците за материјали редовно работење и за тековно одржување на водоводната инфраструктура, пумпни и хидрофорски станици, лабораторија, машинобраварска работилница, (во најголем дел, трошоци ХТЗ опрема униформи и други работни одела и обувки и сл.материјал, трошоци за градежните материјали од градежната група од Сектор ЕОК кои се користат за одржување на објектите на претпријатието, потрошокот на канцелариски материјали и сл.материјали.)

Овие трошоци за периодот од 01-12/2024 година бележат **намалување од 6,79%** во споредба со 2023 година. Зголемен е трошокот за набавка на хлор за хлорирање на водоводната мрежа од **41,55%** како резултат на зголемување на цената за набавка на гасен хлор за хлорирање на водата за пиење.

Аналогно на претходната табела, прикажани се трошоците за резервни делови и материјали за одржување на К-то 405:

РБ	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
1	Потрошени резервни делови за тековно одржување	18.064.243	69,30%	16.185.622	28,31%	11,61%
2	Потрошени резервни делови за инвестиционо одржување	3.451.687	13,24%	37.143.034	64,98%	-90,71%
3	Потрошени резервни делови вградени во возила	4.552.488	17,46%	3.834.222	6,71%	18,73%
	Вкупно:	26.068.418	100%	57.162.878	100%	-54,40%



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Трошок за Резервни делови (конто 405), во 2024 година бележи намалување во однос на 2023 година и се однесува на употребените залихи од магацините, издадени резервни делови од магацин за тековно и инвестиционо одржување за реконструкција за тековната година (за тековно и инвестиционо одржување на канализациона и водоводна мрежа, за замена на закочените водомери). Зголемувањето е забележано само кај издадени резервни делови од магацин за тековно одржување на водоводна и канализациона мрежа и возила. Намалувањето е кај издадени резервни делови од магацин за тековни инвестиции на мрежи во сопствена режија кои не се довршени и активирани за употреба. Трошокот на резервните делови за инвестиционо одржување се спротивставува со приходите за капитализирани мрежи во сопствена Режија.

Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 403:

РБ	Елементи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	Потрошена електрична енергија	232.691.376	167.908.485	38,58%
2	Надомест за пристап на електродистрибутивниот систем	630.567	0	/
3	Потрошена топлотна енергија	1.455.679	1.986.133	-26,71%
4	Потрошена масло (уље за машини и возила) и агрегати	1.492.606	851.866	75,22%
5	Потрошена нафта за греење	2.390.515	2.512.324	-4,85%
6	Потрошено гориво за товарни возила (нафта)	9.198.997	10.591.200	-13,14%
7	Потрошено гориво за патнички возила (бензин)	1.517.591	1.372.717	10,55%
8	Потрошени брикети и други цврсти горива, кислород боци	227.926	259.223	-12,07%
	Вкупно:	249.605.257	185.481.948	34,57%

За период од 01 до 12.2024 година трошоци за материјали се зголемени за 25,69%. Трошокот за електрична енергија од 01-12/2024 година забележува зголемување од 38,58% во однос на истиот период за 2023 година. Во наведениот период потрошени се 25.189.463kWh електрична енергија што компарирано со истиот период во 2023 година покажува зголемување за 4.328.649 kWh или 17,18 %.

Зголемувањето на трошокот на електрична енергија е резултат на зголемена потрошувачка на електрична енергија во летните месеци поради временските услови и високите температури со вклучување на пумпите за пумпање на вода од бунарските подрачја Нерези и Лепенец, издашноста на изворот Рашче и други поголеми дефекти кои ја зголемуваат потребата од пумпање на вода за навремено снабдување со вода. Зголемување на трошокот на електрична енергија е резултат и на цената за електрична енергија со тоа што во 2023 година во првите 4 месеци имаше субвенционирана електрична енергија од страна на Владата на РМ. За месеците од мај до август 2023 година цената за 1 kWh е 5.8253 мкд/kWh, 6.4029 мкд/kWh, 6.3788 мкд/kWh и 6.7638 мкд/kWh соодветно, добавувач ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје. Од септември 2023 година електричната енергија ја набавуваме од Енерџи Активе ДООЕЛ Скопје. Пресметката на цената на



ЈП Водовод и канализација-Скопје

електричната енергија зависи од цената на електричната енергија на слободниот пазар. Средната годишна вредност за 1MWh според HUPX за 2023 година изнесува 106.82 EUR/MWh, а за 2024 година 100.81 EUR/MWh.

Во 2024 година се забележува и намалување на трошок за потрошено гориво (нафта) за товарни возила во износ од 13,14% во споредба со 2023 година. Во оваа категорија на трошоци зголемен е трошокот и за набавка на масла и уље и нафта за агрегати во износ од 75,22%.

6. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми

	Конто	Елементи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	703	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	609.526	285.846	/
		Вкупно:	609.526	285.846	/

Набавната вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци К-то 703, бележи зголемување во однос на 2023 година. Трошокот се однесува на вградените делови при изведување на водоводни и канализациони за приклучоци за трети лица.

7. Услуги со карактер на материјални трошоци:

Рб	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр	01-12.2023	Стр	Инд
1	411	Транспортни услуги Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	6.973.600	7,81%	7.226.639	11,83%	-3,50%
2	413	Услуги за одржување и заштита	65.348.642	73,16%	35.989.106	58,93%	81,58%
3	414	Наемнини – лизинг	749.443	0,84%	723.224	1,18%	3,63%
4	415	Комунални услуги	3.359.399	3,76%	5.451.454	8,93%	-38,38%
5	416	Трошоци за истражување и развој(геодетски елаборати)	135.935	0,15%	1.552	0,00%	/
6	417	Трошоци за рекламирање (електронски медиуми)	0	0,00%	24.108	0,04%	/
7	419	Останати услуги(Печатење на сметки и др)	12.756.517	14,28%	11.653.376	19,08%	9,47%
		Вкупно:	89.323.536	100%	61.069.459	100%	46,27%

Услугите со карактер на материјални трошоци во 2024 година, бележат зголемување од 46,27% во однос на 2023 година, како резултат на зголемување на трошокот за услугите за одржување и заштита евидентиран на konto 413.



Конто 411-Трошоците кои се однесуваат на поштенски услуги, телефонски услуги, интернет и ГПС трошок, за 2024 година се намалени за -3,50% во однос на 2023 година. Имено, трошоците за ПТТ услуги – телефонија се трошоци во кои е содржан трошокот за фиксна и мобилна телефонија и интернет.

Конто 413 – Услуги за одржување и заштита опфаќа услуги за санирање на улици по извршени интервенции, одржување на пумпите, вклучување на мотори, услуги за одржување и поправка на простории, услуги за одржувањето на компјутерската опрема и програми. За 2024 година овој трошок во износ од 65.348.642,00 ден., бележи зголемување за 81,58% во однос на 2023 година. Зголемувањето се должи на зголемување на цената на работната рака за услуги за одржување на софтверски оперативни и апликативни програми како и за услуги од работна рака потребни за сервисни услуги за одржување на пумпи и други сервисни услуги. Во 2024 година зголемени се и трошоците за навремено санирање на прекопите од санирање на дефекти.

Конто 414 – Наемнини ги опфаќаат трошоците за закупнина и комуналии. За 2023 година овој трошок во износ од 749.443,00 денари кои ги опфаќаат закупните за поставување на апарати за самоуслужување односно косоци за наплата на сметки, како и закупни за изнајмување на простор за благајни за наплата на сметки.

Конто 415- Комунални услуги во 2023 година, бележат намалување од -38,38%. Во најголем дел трошокот се однесува на услуги за собирање и изнесување на смет пренесување и депонирање на градежен шут од сервис Бутел до депонија Дрисла и трошоци за дератизација и дезинфекција.

Конто 419- Во оваа група на трошоци се услугите за печатење на сметки, печатење опомени за неподмирен долг и флаери од информативен карактер, трошоците за регистрација на возила и други услуги за контрола на квалитет.

Во продолжение даден е преглед на сите аналитички конта од К-тото 442 до 449 Останати услуги:

8. Останати трошоци од работењето

Р.б	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
1	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор	3.775.665	4,00%	1.276.654	1,33%	/
2	443	Трошоци за спонзорства и донации	26.400	0,03%	1.336.700	1,39%	-98,02%
3	444	Трошоци за репрезентација	516.693	0,55%	660.930	0,69%	-21,82%
4	445	Трошоци за осигурување	4.219.381	4,47%	3.898.641	4,05%	8,23%
5	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	3.929.127	4,16%	5.926.715	6,16%	-33,70%
6	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др. давачки	4.697.030	4,97%	1.275.591	1,33%	/
7	448	Надомести за лиценци	3.937.955	4,16%	4.719.197	4,91%	-16,56%
8	449	Останати трошоци на работењето	73.350.820	77,66%	77.064.501	80,14%	-4,82%
		Вкупно:	94.453.071	100%	96.158.929	100%	-1,77%



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Групата - Останатите трошоци од работењето во 2024 година се зголемени за 1,78% во однос на 2023 година, во најголем удел е поради зголемување на исплата на трошоците за членовите на Управен и Надзорен одбор кои не се исплатени во 2023 година, трошоците за осигурување, зголемување на даноци кои не зависат од резултатот (задржан данок).

Во групата на останатите трошоци на работењето спаѓаат трошоците трошоците за правни адвокатски и нотарски услуги (за процесирање на тужени побарувања, услуги од извршител, правни, адвокатски...) и услуги од Агенции за привремени вработувања. Во 2024 година нема трошоци за ангажирање преку Агенции за привремени вработувања и трошоците се однесуваат на нотарски и адвокатски трошоци за спроведување на две серии на тужење со вредносно усогласување на ненаплатени побарувања пред истек на рокот на застареност.

Во продолжение даден е детален преглед на конто - 449 Останатите трошоци од работењето:

	Елементи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	Трошоци за интелектуални услуги	0	5.401	/
2	Трошоци за (за процесирање на тужени побарувања, услуги од извршител, правни, адвокатски)	63.340.371	40.337.614	57,03%
3	Услуги за ревизија и процена (извршена ревизија на годишна сметка)	800.000	626.000	27,80%
4	Услуги за преписи и преводи	19.030	98.850	-80,75%
5	Услуги за вештачење и медијација	48.406	145.611	-66,76%
6	Услуги од Агенции за привремени вработувања	1.170.149	29.642.740	-96,05%
7	Договор на дело (Претор и Дојран)	178.293	96.595	84,58%
8	Други интелектуални услуги (стручно мислење биро за јавни набавки, хидролошки параметри)	127.605	965	/
9	Услуга за сертификација ИСО 9001-2000 и НАССР систем	420.448	819.000	-48,66%
10	Надомест за дозвола за носење на оружје	91.260	124.204	-26,52%
11	Весници и списанија, стучна литература	9.251	53.030	-82,56%
12	Судски трошоци ,Трошоци по пресуда	5.535.571	3.742.788	47,90%
13	Огласи (објава на тендери, огласи и информации)	1.181.139	964.411	22,47%
14	Други нематеријални трошоци (интернет услуги за тековна состојба од ЦРМ, одобрение за градба и сл.)	402.032	394.132	2,00%
15	Останати (миење коли, укоричување)	27.265	13.160	/
	Вкупно:	73.350.820	77.064.501	-4,82%



9. Трошоци на вработените
(10-а, 10-б, 10-в, 10-г и 10-д)

Р.б.	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
10-а.	Плати и надоместоци од плата (нето)	489.780.883	65,8%	464.400.972	65,9%	5,5%
	Нето Плати за редовно работење	405.191.713	54,5%	385.195.525	54,6%	4,2%
10-б.	Трошоци за плати и надоместоци на плати	84.589.170	11,4%	79.205.447	11,2%	6,8%
	Пресметана плата за прекувремена работа и плати од предходни години	4.678.647	0,6%	6.122.604	0,9%	-23,6%
	Боледување	14.333.335	82,7%	12.894.544	1,8%	11,2%
	Годишен одмор	40.470.976	5,4%	38.466.101	5,5%	5,2%
	Државни празници	23.912.630	3,2%	20.415.209	2,9%	17,1%
	Пресметано платено одсуство	1.193.582	0,2%	1.306.989	0,2%	-8,7%
10-в.	Трошоци за даноци Персонален данок на доход	40.957.719	5,5%	38.360.471	5,4%	6,8%
10-г.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	213.199.271	28,7%	202.143.860	28,7%	5,5%
	Бенифициран стаж	6.800.172	0,9%	6.624.485	0,9%	2,7%
	Придонес за здравство	55.285.663	7,4%	52.371.309	7,4%	5,6%
	Професионално заболување	3.685.783	0,5%	3.491.487	0,5%	5,6%
	Придонес за пензиско осигурување	138.581.989	18,6%	131.277.186	18,6%	5,6%
	Придонес за вработување	8.845.664	1,2%	8.379.393	1,2%	5,6%
	Вкупно бруто плата	743.937.873	100%	704.905.303	100%	5,5%
10-д	Останати трошоци за вработените	23.494.802	3,06%	34.294.757	4,64%	-31,5%
	Надоместоци за пензионирање, помош во случај на смрт, по преседи за јубилејни и новогодишни	4.872.151	0,63%	4.365.885	0,59%	11,6%
	Трошоци за регрес за годишен одмор	17.325.597	2,26%	28.120.287	3,80%	-38,4%
	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	206.801	0,03%	164.675	0,02%	25,6%
	Надоместоци на трошоци на вработените (обука, семинари, здрав. прегледи)	1.090.253	0,14%	1.643.910	0,22%	-33,7%
	Вкупно:	767.432.675	100%	739.200.060	100%	3,8%



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Трошоците за вработените учествуваат со 46,65% во вкупните приходи од работењето за 2024 година а 40,40% во вкупните трошоци од работењето во 2024 година.

Трошоците на вработените, кои се однесуваат на нето платите, придонесите и даноците – односно бруто платата за 2024 година е зголемена за 5,5%, во однос на 2023 година.

Останати трошоци за вработените се однесуваат на патни трошоци и дневници за службени патувања, трошоци за регрес за годишен одмор и трошоци за образование и здравствени прегледи на вработените (отпремнина за пензија, помош во случај на смрт на вработен и сл.) и истите се намалени за 38,4% поради неисплатен регрес во целосне износ.

10. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства

Р.б.	Елементи	01-12.2024	01-12.2023	Инд.
1	Трошоци за амортизација	226.655.267	240.375.507	-5,71%
	Вкупно:	226.655.267	240.375.507	-5,71%

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства во 2024 година изнесува 226.655.267 денари, трошоците за амортизација се намалени -6,05% во 2024 година во однос на 2023 година.

11 . Рекапитулар на основни средства во период од 01-12.2024 година

Р.б.	Основни средства	01-12.2024
1	Градежни објекти ставени во употреба	21.530.245
2	Опрема	59.238.405
3	Софтвер нематеријални средства	7.599.462
4	Средства за работа во подготовка (материјални)	56.367.181
5	Материјални средства во подготовка ПСОВ	365.989.739
	Вкупно:	510.725.032

11.а ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ Нови набавки-2024

Како резултат на новонабавените средства – градежни објекти од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, ЈП Водовод и канализација Скопје ја има зголемено набавната вредност на своите градежни објекти (активирани по завршни ситуации и реконструкции во сопствена режија) за износ од **21.530.245,00** денари.



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Р.бр.	Назив	Износ
1	Сектор Водовод	15.401.028
2	Сектор Канализација	9.580.904
	Вкупно :	21.530.245

Р.бр.	Назив	Набавено во 2024г.
Сектор Водовод - Сопствена Режија		
	Дислокација на Ф150 бул.,8-Септември,,	160.298
	Преповрзување на корисници од стар на нова мрежа(приклучоци) ул.Карл Либкнехт и Лајош Кошут - нас.Маџари	56.968
	Поврзување на новоизведена водоводна мрежа ф250мм на ул.Есенинова со постоечка водоводна мрежа ф500мм на бул.Борис Трајковски	65.048
	Реконструкција на водоводна мрежа по бул,8 ми септември(за објектите кај ХУБО маркет)	985.239
	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми	18.003
	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми- Центар	2.415
	Доградба на предвиден магистрален цевковод ф700 бул.Хрватска	1.248.641
	Реконструкција на водоводна мрежа на ул.Христо Татарчев - крак 14-К.Вода	894.857
	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми - К.Вода	15.772
	Монтажа на водомери на фонтани и украсни чешми - Горче Петров	4.446
	Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	3.451.687
Сектор Водовод - Ангажирани изведувачи		
	Зонски мерач на проток и редуктори на притисок со арматура и изведбени градежни работи-Сопиште	630.431
	Реконструкција на водоводна мрежа на ул.Антон Попов бр.5 нас.М:А:Ченто	4.659.889
	Реконструкција на постојна водоводна мрежа во с.Љубанциул.1	3.207.334
	Вкупно:	8.497.654
	Вкупно за сектор Водовод:	11.949.341
Сектор Канализација - Ангажирани изведувачи		
	Пренасочување на фекална канализација од постоечки атмосферски колектор ф800/1400мм во постоен фекален колектор ф800мм по ул.155 општина Чаир	9.580.904
	Вкупно -Ангажирани изведувачи	9.580.904
	Вкупно за сектор Канализација:	9.580.904
	Севкупно:	21.530.245



11.6. Опрема- Нови набавки во 2024 година

Во рамките на новонабавените средства и кај *Опремата* исто така има зголемување на набавната вредност во однос на минатата година за износ од **59.238.405,00** денари, што може да се види од следниот преглед на новонабавени средства, кој е даден по сектори:

Набавка на опрема по видови и сектори

р.бр.	назив	кол	набавено 2024
1	Сектор експлоатација и одржување на капацитети	42	28.297.430
2	Раководен тим	5	377.076
3	Сектор канализација	2	10.470.000
4	Сектор водовод	103	14.668.579
5	Сектор центар за санитарна контрола	2	1.269.000
6	Сектор ИТ и развој	1	4.156.320
	Вкупно:	155	59.238.405
1	Сектор експлоатација и одржување на капацитети		
	Пумпа ETN 100-080-250	1	1.945.000
	Пумпа ETN 125-100-250	1	2.598.000
	Пумпа AMA DRAINER 303	30	594.000
	Пумпа KSB MULTITEC V50/2C-3.1 10.167	1	512.000
	Систем за автоматско управување со фреквентни регулатори и софт стартери	1	14.212.046
	Потопна преносна пумпа за нечиста вода FLYGT	1	351.200
	Ултразвучен мерач на проток и издашност во отворен канал во каптажа Рашче 1	1	1.996.380
	Пумпа Etanorm 100-080-250	1	1.945.000
	Пумпа Etanorm 125-100-250	1	2.598.000
	Пумпа WILLO helix first V2212 -5	2	870.504
	Анализатор за хлор	2	675.300
	Вкупно:	42	28.297.430
2	Раководен тим		
	Мобилен SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB Gray PUBLIC	1	80.500
	Мобилен SAMSUNG Galaxy S24+ 256 GB Black PUBLIC	1	58.466
	Мобилен Apple IPHONE 15 Pro 256GB Black Titanium PUBLIC	1	77.110
	Мобилен SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB Black PUBLIC	1	80.500
	Мобилен SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB Violet PUBLIC	1	80.500
	Вкупно:	5	377.076
3	Сектор канализација		
	Возило со опрема за видеоинспекција на линии	1	7.987.000
	Ром смарт приколица про 150/50	1	2.483.000
	Вкупно:	2	10.470.000
4	Сектор водовод		
	Ултразвучен комбиниран водомер со интегриран радиомодул DN150 L=300	1	200.369
	Ултразвучен комбиниран водомер со интегриран радиомодул DN200 L=350	1	249.495
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул хидрус DN150	1	200.369
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул хидрус DN80	10	927.125
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул хидрус DN100	10	1.044.833
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул хидрус DN32	3	102.207



ЈП Водовод и канализација-Скопје

	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул хидрус DN40	10	398.904
	Индустриски комбиниран водомер ,L=270, DN 50x20	10	982.000
	Индустриски комбиниран водомер ,L=300, DN 80x20	5	534.000
	Индустриски комбиниран водомер ,L=350, DN 100x20	5	564.000
	Автоматски контролен вентил за ослободување притисок	1	216.000
	Апарат за одредување на локација на метални цевки и кабли	1	770.000
	Електро акустичен микрофон (Геофон) за прецизно лоцирање на местото на дефект на водоводни инсталации	2	900.000
	Ултразвучен мерач на проток	2	1.534.000
	Локатор за истекување (контактен микрофон)	2	220.000
	Дата логери GSM/GPRS со повеќе канали за анализирање на транзиетни притисоци	10	1.575.000
	Дата логери за следење на притисок на водоводни мрежи	5	483.000
	Магнетен подигнувач на метални капи и капаци	4	152.000
	Уред за бежична комуникација меѓу логерите и комјутер	1	16.200
	Мерно тркало за мерење на должина	1	24.000
	Пренослив комјутер-лаптоп	1	314.670
	Сет за отчитување со рачен терминал	4	1.360.000
	Шибер плоснат Ф700	1	1.491.582
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул 5/4 ДН32	12	408.825
	Вкупно:	103	14.668.579
5	Центар за санитарна контрола		
	Лабораториски турбидиметар за мерење на матност на вода за пиење	1	425.000
	Сет од двоканален преносен мултиметар со електроди за РН електроспроводливост и матност на вода	1	475.000
	Лабораториски ладилник SMR315G	1	179.000
	Лабораториски замрзнувач C20V10C1A	1	190.000
	Вкупно:	4	1.269.000
6	Сектор ИТ и развој		
	Безбедносен уред	1	4.156.320
	Вкупно:	1	4.156.320

11.в. Набавка на софтвер

Набавка на софтвер

р.бр.	назив	кол	набавено во 2024
1	Сектор ЕОК	1	5.657.782
2	Сектор ИТ и развој	1	791.680
3	Сектор Водовод		1.150.000
	Вкупно:	2	7.599.462
1	Сектор ЕОК		
	Апликативен софтвер на програмот за прибирање на сервисни податоци-фаза 2	1	5.657.782
	Вкупно:		5.657.782
	Сектор ИТ и развој		
1	Уред за управување со безбедносни уреди - виртуелен сервер	1	791.680
	Вкупно:		791.680
	Сектор Водовод		
1	Надградба на софтвер апликација за далечинско отчитување	1	1.150.000
	Вкупно:		1.150.000



11.г. Средства за работа во подготовка

Во продолжение доставен е преглед на состојбата на средствата за работа во подготовка со состојба на ден 31.12.2024 година:

Преглед на средства за работа во подготовка:				
Кonto	Назив на средството	31.12.2023	31.12.2024	Вк.активирано
I	Реконструкција на водоводна мрежа			
016234	Изградба на водоводна мрежа:нов резервоар,пумпна станица,нов потисен цевковод Шуто-Оризари	76.054.476		76.054.476
016265	Изработка на проект за инфраструк.за изградба на вод.фек.и атмосфер.на ул.Новопланирана 2 Васил Ѓоргов-крак	224.895		224.895
016268	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Белградска од ул.Мајка Тереза до ул.Димче Мирчев во Центар	6.736.616		6.736.616
016269	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Елисие Поповски од ул.Мајка Тереза до ул.Киро Гаврилски	8.673.356		8.673.356
016271	Изработка на проект за инфраструктура за изградба на вод.фек.и атмосфер.на ул.164 и останати,КО Центар 1	399.633		399.633
016277	Ревизија на Основен проект за водоснабдување на дел од индустриска зона Визбегово	185.817		185.817
016278	Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Влае и Франц Прешерн- Влае 1	5.800.755		5.800.755
016279	Ревизија на Основен проект за реконстр.на постоечка вод.мрежа по дел од ул.Лајош Кошут и ул.Карл Либкнехт	21.204		21.204
016282	Ревизија на Основен проект за реконстр.на постоечка вод.мрежа по дел од ул.Скупи 3,5,7,9,11 во нас.Злокуќани	36.052		36.052
016302	Геодетски елаборат за нумерички податоци за водоводна мрежа на бул.Кочо Рацин(пристапни улици кај Зелен пазар) К:О:Центар1	58.833		58.833
016305	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Џумајска во нас.Карпош	7.911.658		7.911.658
016328	Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Варшавска-општина Карпош	13.004.778		13.004.778
016332	Основен проект за шахти за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Прашка во нас.Тафталиџе	255.015		255.015
016333	Основен проект за шахти за реконструкција на водоводна мрежа по сервисна улица дел од бул.Трета македонска бригада	95.496		95.496
016335	Основен проект за дислокација на вод.мрежа низ „Парк шума„-Г.баба,по ул.Душан Тасковиќ од рез Г.баба до ул.Коџе Металец-Железара	1.838.922		1.838.922
016313	Основен проект за водоводна мрежа по дел од ул.Пролет и по дел од ул.Браќа Миладиновци-општина Центар	301.187		301.187
016339	Реконструкција на водоводна мрежа по ул. 50-та Дивизија	110.281		110.281
016346	Реконструкција на водоводна мрежа по ул. Фјодор Достоевски и краци - нас. Влае1	77.309		77.309
016349	Ревизија на основен проект на постоечки водовод по дел од улица 4 во с. Бардовци (f-150mm, L=518.50m)	105.780		105.780
016350	Ревизија на осн. проект за рек.-дислокација на дел од вод. мрежа која минува низ локација-теренот на ФК Скопје во Автокоманда (f200mm L=345.77m)-16 та Македонска бригада,АБ разделна шахта	60.919		60.919



ЈП Водовод и канализација-Скопје

016351	Ревизија на основен проект за еконструкција на водоводна мрежа по ул.Будимпештанска	64.868		64.868
016353	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Дренак, опш.Кисела Вода	17.544		17.544
016354	Основен проект за реконструкција на дел од водоводната мрежа ф80мм по ул.Црнице,нас.Црнице,општина Кисела Вода	17.108		17.108
016355	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Божидар Ацијата,општина Кисле Вода	66.612		66.612
016356	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Ѓорѓи Димитров	32.401		32.401
016357	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Отон Жупанчич	10.835		10.835
016359	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Димо Хаџи Димов од ул. Томе Арсовски до ул. Народни Херои	90.757		90.757
016363	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по крак на ул.Палмиро Таѓоти во нас.Методија Андонов Ченто	10.643		10.643
016366	Ревизија на основен проект за водоводна мрежа по ул.Скупи општина Карпош,L=366.87м	86.995		86.995
016368	Ревизија на основен проект за преповрзување на Скопје-Север на висока зона Шуто Оризари со водовод ф200L=81.5м	47.582		47.582
016369	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по јавна површина паралелна со ул.Ташко Караџа	51.433		51.433
016370	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Марко Орешковиќ - 4 (висока зона) - опш.Кисела Вода	32.326		32.326
016371	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Речиште со краци (покрај каналот Мала Рада) опш.Кисела Вода	61.744		61.744
016373	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.391 во населба Серава во општина Чаир,ф90L=92*109.20	17.062		17.062
016374	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Аврам Писевски	39.628		39.628
016375	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по краци на ул.Призренска во општина Бутел	106.151		106.151
016376	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа на ул.1,1,,5,7 и 11 со краци,нас.Радишани	95.250		95.250
016378	Ревизија на основен проект за водоводна мрежа по дел од крак на ул.6 с.Бардовци	9.306		9.306
016379	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.1 - Стипански двор - Ново Село- опш.Ѓ.Петров (армирано бетонска шахта за испуст и шахта за воздушен вентил)	108.041		108.041
016383	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Рокомија - опш.Бутел	44.577		44.577
016387	Реконструкција на потисен цевковод дел од системот за водоснабдување на с.Горна Матка (ш.со испуст и попиватилен бунар и ш.со воздушен вентил)	187.398		187.398
016388	Реконструкција на вод.мрежа по дел од ул.Лисец нас.Горно Лисиче (шахта за испуст во попиватилен бунар)	58.814		58.814



ЈП Водовод и канализација-Скопје

016389	Изградба на вод.мрежа по крак на ул.51 - општина Ѓорче Петров (шахта за испуст со попивателен бунар)	18.563		18.563
016390	Изграда на вод.мре.за поврзување на водовод на ул.Бајрам Шабани со постојан водовод на ул.Никола Карев-о.Чаир (шахта за воздушен вентил)	31.603		31.603
016391	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.„Груица Војвода,, од раскрсница со ул.Љуба Ивановиќ,, до ул.Македонска бригада,,	23.882		23.882
016392	Ревизија на урбанистички проект за инфраструктура - инфраструктури на водоснабдување на ул.Скупи и бул. 8ми Септември - о.Карпош	30.000		30.000
016393	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.210 и краци - о.Чаир	8.538		8.538
016395	Основен проект за водоводна мрежа по дел од крак на ул.Е во с.Бардовци	14.786		14.786
016396	Основен проект за премин на водоводна мрежа под канал Скопско Поле над Автопат Е-75 Скопје - Велес - О.Гази Баба	66.405		66.405
016404	ОП за водоводна мрежа по дел од ул.3 во с.Бардовци	38.901		38.901
016405	Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по краци кои гравитираат кон ул.Бел Камен	536.964	18.607.075	19.144.039
016406	ОП за водовод втор довод на вода за висока зона Аеродром	768.533		768.533
016407	Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.Франц Прешерн крак кон игралиштето во локалитет Влае 1-дел В	39.269		39.269
016409	Ревизија на ОП за водоводна мрежа по дел од бул.8 септември(за објекти кај Хубо маркет),DN 200мм L=150.42м	27.075		27.075
016411	Ревизија на ОП за реконструкција дислокација на дел од водоводна мрежа с.Глумово(патаот накај езеро Треска,општина Сарај)	65.088		65.088
016412	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул.Гемициска(до Ватростална),нас.Железара	20.826		20.826
016413	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа ф150мм по дел од ул.Милан Мијалковиќ(премин преку канал)општина Кисела Вода	8.672		8.672
016415	Доградба на предвиден магистрален водовод Ф700мм по бул.Хрватска	4.310	4.034.739	4.039.049
016417	Ревизија на ОП за реконструкција на посроечка водоводна мрежа по дел од ул.Антон Попов L=307.90m	0	61.580	61.580
016419	Ревизија на Елаборат за статистичка пресметка на армирана бетонска шахта за ОП за реконструкција на водоводна мрежа на ул.Прохор Пчински и дел од ул.Славеј Планина-општина Чаир	0	188.150	188.150
016420	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на армирано бетонски шахти за ОП за реконструкција со дислокација на потисен цевковод ф125мм од каменолом до Сопиште до резервоар во Ракотинци	0	521.303	521.303
016422	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.1 пат за Батинци	0	42.000	42.000
016423	ОП за водоводна мрежа за водоснабдување на пречистителна станица за отпадни води Трубарево	0	303.200	303.200
016424	Ревизија на ОП за реконструкција ,доизградба-продолжување на водоводна мрежа ДН 160мм по дел од ул.Антон Попов ,од раскрсница со ул.1635 до безинска	0	149.720	149.720



JП Водовод и канализација-Скопје

	станција Лукоил пред обиколница			
016427	Ревизија на ОП за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.1635	0	65.860	65.860
016429	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Томас Минцер општина Гази Баба	0	62.034	62.034
016430	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на АБ шахти за ОП за реконструкција на дел од постоечки водовод ф100мм во локалитетот низ долот над гробиштата во село Сопиште	0	83.000	83.000
016431	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на АБ шахти за ОП за водовод ф600мм по дел од Булевар Александар Македонски(на потег од надпатникот за влез на нас.Ченто до ул.Маџари)	0	1.274.680	1.274.680
	Вкупно:	124.913.472	25.393.341	150.306.813
II	Реконструкција на фекална канализација			
016238	Изградба на фекална канализација во Припор и Сопиште	869.479		869.479
016253	Реконструкција на сифон Влае	890.310		890.310
016259	Изведба на атмосферска канализација дел од бул.Никола Карев-од Бит пазар до постоечки колектор 700/1225мм елаборат	114.570		114.570
016284	Геодетски елаборат за нумерички податоци премин под бул.Александар Македонски за фекал.канал. Ф600мм	30.468		30.468
016283	Геодетски елаборат за нумерички податоци за фекал.и атмосферска кана.по дел од ул.113(хотел Арка) и дел од ул.190 во о.Чаир	5.704		5.704
016286	Геодетски елаборат за нумерички податоци за ОП за фекал.кан.ул.Анте Хаџимитков и Охридска до ул.Титивелешка во нас.Маџирмало	9.410		9.410
016321	Геодетски елаборат за нумерички податоци за фекална канализација по дел од ул.Будимпештанска, - Карпош,L=310,37m и ф300мм	39.455		39.455
016323	Изградба на фекална канализација по дел од ул.Рамиз Садику-општина Г.Петров,L=196,00m и ф250мм	1.316.260		1.316.260
016330	Ревизија на основен проект за фекална канализација по дел од ул.Првомајска,од раскрсница со ул.Народни херои до бул.Србија(ф600L=342m,ф800L=978m)	154.440		154.440
016334	Основен проект за шахти за атмосферска канализација колектор за пренасочување на атмосферски води во фекален колектор 600/1100	451.378		451.378
016340	Ревизија на основен проект за хидротехнички објект-новопредвидена шахта (фекална канализација по дел од бул. Кирил Глигоров)	102.111		102.111
016342	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација по ул. 14-ти Декември и ул. Димо Хаџи Димов нас. Кисела Вода	104.818		104.818
016348	Ревизија на основен проект за фекална канал. на краци на ул. Фјодор Достоевски со приклучок на ул. Ацо Шопов - Опш. Карпош	65.415		65.415
016361	Ревизија на ОП за реконструкција на фекална канализациона мрежа по дел од ул.Женевска - Општина Карпош	7.568		7.568
016364	Ревизија на основен проект за изградба на фекален колектор Ф400мм по ул.Петар Драпшин од лок.„Пелагонија„ до бул.Борис Трајковски-L=1325m*82.32	109.576		109.576
016365	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација	89.178		89.178



ЈП Водовод и канализација-Скопје

	по дел од ул.Димо Хаџи Димов со делници по дел од ул.Народни херои и ул.Божидар Аџија L=884.7m			
016372	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација по ул.Ибе Паликуќа до ул.Веле Марков во нас. Хром	44.484		44.484
016380	За атмосферска канализација ф500 по дел од ул.Волковска-нас.Волково (армирано бетонски шахти во Т-6 и Т-7)	156.239	21.421.562	21.577.801
016381	За фекална канализација во локалитет Саат Кула - опш.Чаир (приклучна шахта во Т-1)	31.780		31.780
016382	Ревизија на основен проект за реконструкција на дел од постоечка фекална канализација ул.Видое Смилевски Бато кај ОУ Лазо Ангеловски во нас.Ново Лисиче	14.213		14.213
016386	Геодетски елаборат за нумерички податоци за ОПза атмосферска канализација по ул.Рудо во нас.Бутел	42.821		42.821
016394	Основен проект за атмосферска канализација по ул.Никола Петров - О.Бутел	94.422		94.422
016397	Основен проект за реконструкција на постоечка фекална канализација по дел од ул.Дане Крапчев-нас.Дебар Маало,О.Центар	22.000		22.000
016398	Ревизија на основен проект за изградба на атмосферска канализација по ул.Гемиџиска и ул.Филип Филиповиќ во нас. Железара	168.199		168.199
016402	Ревизија на ОП за фекална канализација по улица Мара Междуречка	24.546	25.000	49.546
016410	Ревизија на ОП за прифаќање на атмосферски води од Сопиште и Припор,каскадна шахта ф1000мм,ф800мм,шахта 13	577.740		577.740
016418	Растрететување на постоечка фекална канализација од дождовни води-локација по дел од ул.Виничка	0	6.837.179	6.837.179
	Вкупно:	5.536.584	28.283.741	33.820.325
III	Реконструкција на објекти			0
016169	Проектирање и изградба на пречистителна станица за отпадни води Волково	20.015.994		20.015.994
016187	Мерно регулац.шахта на гл.вод.линија ДН1600-Железара	13.852.904		13.852.904
016202	Изготвен геодетски елаборат за нумерички податоци за постоечка водоводна мрежа ф150 на ул.Никола Киров Мајски	3.175		3.175
016212	Реконструкција на фонтани -шахти	1.570.267		1.570.267
016216	Опрема за обезбедување на VPN поврзување интернет	1.259.640		1.259.640
016274	Геодетски елаборат за идентификација на катастарска парцела со премерување за кл1929 КО Морани	2.166		2.166
016285	Основен проект пункт Аеродром бул.АВНОЈ ББ	75.596		75.596
016257	Изработка на проект за бокс за ризла со ревизија	5.029.329	1.257.408	6.286.737
016295	Проект -статичка пресметка за АБ шахти за атмосфер.канализација за индустриска зона Визбегово	1.217.561		1.217.561
016315	АБ шахта за воздушен вентил за ул.Ацо Шопов	5.376		5.376
016343	Проект за инфрас. за нова фек.пумпена станица Макошпед на ЈП Водовод и Канализација - Скопје, КО маџари, О. Гази Баба	5.206.466		5.206.466
016362	Изготвување на геодетски елаборат за нумерички податоци за ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1.72, КП 1745, КО ЦЕНТАР - ПС ВОДНО	3.126.331		3.126.331
016400	Ревизија на ОП за доповрзување на цевковод II Јужна висока зона, шахта со затварач во Т1 и шахта за воздушен	174.941	100.000	274.941



ЈП Водовод и канализација-Скопје

	вентил Т19			
016401	Реконструкција на резервоар во село Копаница	3.141.729		3.141.729
016416	Подготвителни активности за започнување со изградба на ПСОВ Трубареве	64.000	317.477	381.477
016425	Проектирање и изградба на Пречистителна станица за отпадни води -Материјални	241.158.792	336.634.168	577.792.960
016426	Управување со договорот и Надзор над изградба на Пречистителна станица за отпадни води	19.547.921	29.355.571	48.903.492
016428	Монтажа на иглечест регулационен вентил со пропратна хидротехничка опрема	0	1.015.214	1.015.214
	Вкупно:	315.452.188	368.679.838	684.132.026
	СЕВкупно:	445.902.244	422.356.920	868.259.164

Средствата за работа во подготовка се средства кои ќе го зголемат износот на градежните објекти во следната година. Тоа се инвестирани средства во проекти кои сеуште не се довршени т.е. се во градба. Завршувањето на објектите наведени во претходната табела ќе значи активирање на истите во групата градежни објекти, а тоа ќе го намали процентот на амортизираност.

12. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства

Р.б.	К-то	Елементи	01-12.2024	01-12.2023
		Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	378,505,048	245,404,899
1		<i>Стопанство</i>	71,083,410	74,320,313
	45502	Тужени побарувања и вредносно усогласени побарувања	70,763,927	72,950,832
	45501	Стечајни побарувања	319,483	1,369,481
2		<i>Домаќинство</i>	307,421,638	171,084,586
	45503	Тужени побарувања- вредносно усогласување на краткороч.побарувања	307,421,638	171,002,686
	45505	Физички лица- вредносно усогласување на краткороч.побарувања	0	81,900.00
3	456	Вредносно усогласување на залихите	124,508	554,199
		Вкупно:	378,629,556	245,959,098

Во групата на вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства, спаѓаат:

Конто 455 – Вредносното усогласување (обезвреднување) на тековни средства за периодот од 01-12/2024 година изнесува **378.505.048,00** денари, а претставува вредносно усогласување на побарувања од физички и правни лица за кои претпријатието констатира дека наплатата е неизвесна или неможна.

Конто 456 - Вредносното усогласување (обезвреднување) на залихите на сировини и материјали, резервни делови и ситен инвентар во периодот од 01-12/2024 година изнесува **124.508,00** денари.



13. Останати расходи од работењето

Р.б.	К-то	Елементи	01-12.2024	Стр.	01-12.2023	Стр.	Инд.
1	460	Неотпишана вредност на расходувани материјални средства	256,006	1.53%	1,165,495	2.78%	-78,03%
2	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење (попис)	1,317,206	7.88%	60,121	0.14%	/
3	466	Директен отпис на побарувања	9,129	0.05%	1,641,696	3.92%	-99,44%
4	467	Дополнително одобрени рабати и попусти	9,162,603	54.80%	7,861,556	18.76%	16,55%
5	468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго (трошоци по пресуда)	95,250	0.57%	831,683	1.98%	-88,55%
6	469	Останати расходи од работењето (од минати години)	5,880,334	35.17%	30,351,683	72.42%	-80,63%
		Трошоци за спорови-Надомест за задоцнето плаќање	316,800		156,000		
		Дополнителни трошоци од минати години	3,485,988		28,315,913		
		Трошоци и сторно од минати години по фактури 18%	686,673		58,504		
		Трошоци и сторно од минати години по фактури 5%	1,296,536		1,567,973		
		Разлики од заокружувања и докнижувања	94,337		253,293		
		Вкупно:	16,720,528	100%	41,912,234	100%	/

Во рамките на категоријата останати расходи од работењето, во горната табела дадени се различните видови на трошоци, кои во вкупен износ бележат намалување во 2024 година во однос на 2023 година.



III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

15. Приходи по основ на камати, од работење со неповрзани друштва

Р.б	Назив	01-12.2024	Стр	01-12.2023	Стр	Инд.
1	Приходи од редовни камати Месечни за домаќинство	12,503,459	33.63%	11,803,245	13.01%	5.93%
2	Приходи од редовни камати Месечни за стопанство	11,442,375	30.77%	7,343,094	8.09%	55,82%
3	Приходи од камати наплатен главен долг стопанство	9,038,341	24.31%	68,387,408	75.36%	-86,78%
4	Приходи од камати наплатен главен долг домаќинство	4,044,752	10.88%	3,205,326	3.53%	26,19%
5	Камати од деловни банки по средства на трансакциски сметки	128	0.00%	6,523	0.01%	-98,04%
6	Останати приходи по основ на позитивни курсни разлики	154,705.00	0.42%	1	/	/
	Вкупно:	37,183,760	100%	90,745,597	100%	-59,02%

На ова **конто 774** - евидентирани се приходите по основ на задоцнето плаќање на редовни сметки кај физичките и правните лица. Намалувањето на финансиските приходи се однесува на наплата на камата од задоцнето плаќање по основ на тужени побарувања во делот на стопанство. Во 2023 година наплатени се тужени побарувања од Јавна здравствена установа Универзитетски клиници.

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

16. Расходи по основ на камати и курсни разлики од работење со неповрзани друштва

Р.б	Назив	01-12.2023	Стр	01-12.2023	Стр	Инд.
1	Затезни камати	15,654,268	55.12%	10,385,146	31.97%	50,74%
2	Курсни разлики	836,892	2.95%	2,085	0.01%	/
3	Казнени камати	11,907,912	41.93%	22,097,336	68.02%	-46,11%
	Вкупно:	28,399,072	100%	32,484,567	100%	-12,58%

Во рамките на категоријата Финансиски расходи, на контото 474 евидентирани се расходи по основ на камати – договорени камати од кредитните односи со неповрзани друштва (каматни листи за долгорочен кредит) и контото 475 - курсни разлики од работењето со неповрзани друштва. Курсните разлики произлегуваат од позитивните курсни разлики кои ги искажува Народната банка на РСМ.

На контото 479 евидентирани се казнени камати поради неисполнување на склучените договори.



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

Утврдувањето на Данокот на добивка може да се проследи во следната табела:

Р.б.	назив	АОП	Износ
Утврдување на данок на добивка			
I	Финансиски резултат во Биланс на успех		-245,223,668
II	Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	2	401,212,206
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	3	103,578
2	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	4	527,041
3	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	5	498,959
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба,пожар или други природни непогоди)	14	861
13	Трошоци за репрезентација	15	340,988
19	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица	21	3,665,524
20	Парични и даночни казни,пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки	22	5,102,987
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	9,129
28	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	1,674,889
29	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат,а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	256,006
30	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	378,208,908
37	Други усогласувања на расходи	39	10,823,336
III	Даночна основа (I+II)	40	155,988,538
IV	Намалување на даночната основа (АОП42+АОП43+АОП44+АОП45+АОП46+АОП47+ АОП48)	41	47,176,042
38	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	47,176,042
44	Износ на извршени вложувања од добивката(реивенстирана добивка)	48	
V	Даночна основа по намалување (III-IV)	49	108,812,496



ЈП Водовод и канализација-Скопје

VI	Пресметан данок на добивка ($V \times 10\%$)	50	10,881,250
VIII	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56	10,881,250
49	Платени аконтации на данок на добивка за даночниот период	57	22,813,579
50	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од предходните даночни периоди	58	0
51	Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП56-АОП57-АОП58)	59	-11,932,329
52	Вкупен износ на извршени вложувања од добивка (реинвестирана)	60	
57	Остварен вкупен приход во годината	65	1,682,578,853
58	Вкупни трошоци за донации во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59	Вкупни трошоци за донации во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	26,400



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Р.бр	Биланс на состојбата Позиција	АОП	Износ	
			Тековна година 2024	Предходна година 2023
	АКТИВА			
1	А. Нетековни средства (002+009+020+021+031)	001	4,577,532,689	3,241,652,680
2	Нематеријални средства (003+004+005+006+007+008)	002	37,263,014	51,616,546
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004	27,363,014	41,716,546
7	Нематеријални средства во подготовка	007	9,900,000	9,900,000
9	Материјални средства (010+013+014+015+016+017+018+019)	009	4,538,636,192	3,188,402,651
10	Недвижности (011+012)	010	2,193,440,652	2,299,717,574
10а	Земјиште	011	23,747,345	23,747,345
10б	Градежни објекти	012	2,169,693,307	2,275,970,229
11	Постројки и опрема	013	91,007,097	102,135,453
12	Транспортни средства	014	116,734,374	123,520,389
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	126,145,448	126,423,279
15	Аванси за набавка на материјални средства	017	1,044,798,251	0
16	Материјални средства во подготовка	018	964,864,736	534,960,322
17	Останати материјални средства	019	1,645,634	1,645,634
19	Долгорочни финансиски средства (022+023+024+025+026+030)	021	1,633,483	1,633,483
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026	1,633,483	1,633,483
24б	Вложувања во долгорочни хартии од вредност расположливи за продажба	028	1,633,483	1,633,483
31	Б. Тековни средства (037+045+052+059)	036	1,739,191,517	1,901,944,655
32	Залихи (038+039+040+041+042+043)	037	359,578,192	353,953,622
33	Залихи на суровини и материјали	038	138,502,897	137,012,927
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	221,075,295	216,940,695
40	Краткорочни побарувања (046+047+048+049+050+051)	045	887,716,545	888,224,628
42	Побарувања од купувачи	047	847,063,051	863,414,076



ЈП Водовод и канализација-Скопје

43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	418,410	433,939
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки	049	36,442,655	20,962,918
45	Побарувања од вработените	050	3,677,919	3,413,695
46	Останати краткорочни побарувања	051	114,510	0
47	Краткорочни финансиски средства (053+056+057+058)	052	91,163	543,802
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056	91,163	519,478
50	Побарувања по дадени заеми	057	0	24,324
52	Парични средства и парични еквиваленти (060+061)	059	491,805,617	659,222,603
52a	Парични средства	060	491,805,617	659,222,603
53	Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	062	1,476,099,735	2,413,024,328
54	ВКУПНА АКТИВА (001+035+036+044+062)	063	7,792,823,941	7,556,621,663

Р.бр	Позиција	АОП	Износ	
			Тековна година 2022	Тековна година 2023
	ПАСИВА			
56	А.Главнина и резерви (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065	2,745,614,426	3,001,719,344
57	Основна главнина	066	1,972,180,219	1,972,180,219
62	Резерви (072+073+074)	071	605,880,487	605,880,487
63	Законски резерви	072	394,436,044	394,436,044
65	Останати резерви	074	211,444,443	211,444,443
66	Акумулирана добивка	075	423,658,638	444,585,241
68	Добивка за деловна година	077	0	0
69	Загуба за деловна година	078	256,104,918	20,926,603
72	Обврски (082+085+095)	081	3,280,464,498	2,639,936,639
76	Долгорочни обврски (од 086 до 093)	085	0	0
81	Обврски по заеми и кредити	090	0	0
86	Краткорочни обврски (од 096 до 108)	095	3,280,464,498	2,639,936,639
87	Обврски према поврзани друштва	096	1,816,411,516	1,651,007,500
88	Обврски према добавувачи	097	1,090,196,138	621,663,474
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	098	82,590,194	57,652,695
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	099	12,603,262	10,681,727



ЈП Водовод и канализација-Скопје

91	Обврски кон вработените	100	26,159,235	22,317,124
92	Тековни даночни обврски	101	5,720,374	1,918,954
95	Обврски по заеми и кредити	104	0	52,398,010
99	Останати краткорочни обврски	108	246,783,779	222,297,155
100	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	109	1,766,745,017	1,914,965,680
102	ВКУПНА ПАСИВА (065+081+094+109+110)	111	7,792,823,941	7,556,621,663

Во Билансот на состојба во активата, во НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА влегуваат:

1. Нематеријалните средства;
2. Материјалните средства;
3. Долгорочни финансиски средства.

Во следната табела дадени се истите, расчленети по видови:

Ред. бр	Позиција	Износ		
		АОП	Тековна година	Претходна година
1	А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001	4,575,899,206	3,241,652,680
2	I. Нематеријални средства	002	37,263,014	51,616,546
4	Лиценци (софтвер)	004	27,363,014	41,716,546
7	Нематеријални средства во подготовка	007	9,900,000	9,900,000
9	II. Материјални средства	009	4,538,636,192	3,188,402,651
10	Недвижности	010	2,193,440,652	2,299,717,574
10а.	Земјиште	011	23,747,345	23,747,345
10б.	Градежни објекти	012	2,169,693,307	2,275,970,229
11	Постројки и опрема	013	91,007,097	102,135,453
12	Транспортни средства	014	116,734,374	123,520,389
13	Алат, погон. канц. инвентар и мебел	015	126,145,448	126,423,279
15	Аванси за набавка на материјални средства	017	1,044,798,251	0
16	Материјални средства во подготовка	018	964,864,736	534,960,322
17	Останати материјални средства	019	1,645,634	1,645,634
19	IV. Долгорочни финансиски средства	021	1,633,483	1,633,483
20	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028	1,633,483	1,633,483



Б. Тековни средства

І. Залихи

Р.Б	К-то	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	310	Суровини и материјали на залиха	138,502,896	137,012,927
2	320	Залиха на резервни делови	183,680,445	177,496,619
		Вкупно	322,183,341	314,509,546
3	350	Ситен инвентар на залиха	36,728,767	38,470,818
4	354	Залиха на авто гуми	666,082	973,258
		Вкупно	37,394,849	39,444,076
5	351	Ситен инвентар во употреба	78,575,641	84,352,429
6	355	Авто гуми во употреба	6,490,757	5,679,121
		Вкупно	85,066,398	90,031,550
7	358	Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-85,066,398	-90,031,550
		Вкупно	-85,066,398	-90,031,550
8		Сегашна вредност	359,578,190	353,953,622
		Вкупно залихи:	359,578,190	353,953,622

Залихите на суровини и материјали, ситен инвентар и авто гуми во период од 01.01 до 31.12.2024 година се зголемени за 1,56% во однос на 2023 година и се во износ од 359.578.190,00 денари, во однос на 2023 година кога биле 353.953.622,00 денари. Ситниот инвентар во употреба (специјален алат и ХТЗ опрема) во 2024 година се намалени за -5,84%, како резултат на целосен отпис на ХТЗ опрема согласно Правилникот за лична заштитна опрема (Службен весник на РМ 116/2007) и замена со нова лична заштитна опрема.



II. Краткорочни побарувања

Р.Б	Контто	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	12000	Купувачи во земјата – стопанство	287,078,855	205,228,451
2	12001	Купувачи стопанство-договори на рати	23,487,205	23,708,140
3	120010	Договор на рати - Трошоци и камата - Побарувања од купувачи за вода и услуги за правни лица	4,662,359	2,583,176
4	12005	Фактурирана реализација за вода од домаќинства	275,363,944	350,928,848
5	12006	Камати-домаќинство	10,753,719	10,379,004
		Редовни побарувања (домаќинство и стопанство)	601,346,082	592,827,619
6	120700	Тужени сметки за вода, услуги и камата – стопанство	31,443,404	34,074,300
7	120701	Тужени сметки за вода – стопанство	285,528,241	229,370,644
8	120702	Тужени сметки за услуги – стопанство	1,553,797	1,686,058
9	120703	Камати од тужени сметки-стопанство	2,075,338	1,557,948
10	120705	Тужени сметки за вода – домаќинство	2,822,338,833	2,589,334,050
11	120706-1207060	Камата по тужби за вода-домаќинство	62,712,388	60,500,254
12	120707	Тужени побарувања за извршени услуги во земјата - домаќинство - физички лица по извештај од ИТ	451,405	414,256
13	120720	Тужени побарувања од купувачи за извршени услуги во земјата – физички лица	106,584	106,584
		Тужени побарувања(домаќинство и стопанство)	3,206,209,990	2,917,044,094
14	1207200	Стечајни побарувања за сметки за вода – стопанство	150,299,038	169,495,735
15	1207201	Стечајни побарувања за сметки за вода – стопанство	28,560,561	30,555,665
16	1207202	Стечајни побарувања за услуги– стопанство	207,134	219,010
17	1207203	Стечајни побарувања за камати– стопанство	18,703,398	22,037,417
18	1207204	Стечајни побарувања за трошоци стопанство	742,743	798,050
		Стечајни побарувања	198,512,874	223,105,877
19	1261	Побарувања од купувачи во стечакна постапка -Еуростандард банка	512,852	783,963
20	12630	Застарени и спорни побарувања - стопанство	8,140,383	7,035,975
21	12631	Застарени и спорни побарувања- фактури за услуги а физички лица	159,345	158,537
22	12633	Застарени побарувања за смет- сомнителни и спорни побарувања	104,078,228	104,794,615
23	12634	Застарени и спорни побарувања - фактури за услуги - домаќинства	74,933	77,467



ЈП Водовод и канализација-Скопје

24	12635-126350	Застарени побарувања од купувачи , и - камати за платени резервирани побарувања-домаќинство	232,328,469	232,818,413
25	12636-12637	Застарени побарувања (домаќинство и стопанство)за ЈП Паркови и зеленило	1,377,495	1,001,518
		Вкупни застарени побарувања	346,671,705	346,670,488
		Вкупни сомнителни и спорни побарувања (тужени стечајни и отпишани побарувања)	3,751,394,569	3,486,820,459
26	12020	Купувачи во земјата – физички лица – услуги	22,191	33,054
27	12021	Купувачи во земјата – физички лица – услуги	177,223	251,973
		Вкупни побарувања по др.основи	199,414	285,027
28	120901	Купувачи продажба со кредитна картичка-вода	0	0
29	120902	Купувачи продажба со кредитна картичка-услуги	3,540	7,080
		Вкупни побарувања по др.основи	3,540	7,080
		Вкупно по сите основи - вода	4,352,943,605	4,079,940,185
30	12090	Фактурирана реализација за смет од домаќинства	139,396,448	160,486,704
31	120790	Тужени сметки – Комунална Хигиена	723,392,102	655,958,350
32	120791	Камата по тужби за смет (без вред.усогласување)	5,582,708	5,565,785
33	1207910	Тужени побарувања за надомест за Паркови и зеленило за физички лица	156,371,397	109,001,016
34	120792	Тужени сметки во Комунална Хигиена	41,278,091	41,599,347
35	1207920 120795	Тужени побарувања за надомест за Паркови и зеленило за правни лица и стечајни побарувања	33,984,401	22,146,668
		Вкупно побарувања - смет	1,100,005,147	994,757,870
36	12091	Надомест за паркови и зеленило за физички лица	47,895,042	61,218,552
37	12092	Надомест за паркови и зеленило за правни лица	31,839,239	29,959,453
38	120920	Договор на рати- Надомест за паркови и зеленило за правни лица	3,690,069	4,078,509
		Вкупно побарувања-надомест	83,424,350	95,256,514
39	1212	Побарувања од кипувачите за извршени услуги во странство	0	10,946
		Вкупно побарувања:	5,536,373,102	5,169,965,515
41	129	Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (тужби)	-4,689,310,051	-4,306,551,439
		Вкупни нетужени побарувања	847,063,051	863,414,076



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Во продолжение следи преглед на побарувања за дадени аванси на добавувачи, побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, акцизи и за останати давачки кон државата(претплати) и побарувања од вработените:

Р.Б	Конто	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	1220	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	5,096,116	5,111,645
2	1224 1229	Останати дадени аванси, депозити и кауции за набавка на добра и услуги во земјата (тужено)	7,022,377	7,022,377
3	1239	Останати аванси дадени за набавка на добра и услуги во странство	24,331	24,331
4	1294	Вредносно усогласување на дадените аванси	-11,724,414	-11,724,414
		Вкупно нетужени аванси	418,410	433,939
5	130 133	ДДВ и данок од добивка	36,442,655	20,962,918
		Вкупно побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	36,442,655	20,962,918
6	140	Побарувања од вработените за повеќе исплатени други примања	34,827	23,938
7	145	Други побарувања од вработените	3,724,992	3,471,657
8	149	Вредносно усогласување на побарувања од вработени	-81,900	-81,900
		Вкупно побарувања од вработените	3,677,919	3,469,482
9	150	Побарувања од осигурителни друшва по разни основи	114,510	0
		Вкупно други краткорочни побарувања	114,510	3,469,482

Краткорочни финансиски средства

Р.Б	Конто	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	1602	Краткорочни бескаматни кредити и заеми дадени на други поврзани субјекти во земјата	91,163	519,478
		Вкупно:	91,163	519,478

На ова конто евидентирани се краткорочни бескаматни кредити и заеми дадени на други поврзани субјекти во земјата - Самостоен синдикат.



Парични средства и парични еквиваленти

Р.б	Назив на банка	Број на жиро сметка	Состојба на 31.12.2024
Редовни сметки			
1	Комерцијална банка - Парични средс.на трансакциска сметка во денари	300000000536834	43,287,232
2	Тутунска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	210045289990132	5,840,760
3	Стопанска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	200001170462617	1,354,581
4	Уни банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	240010000862407	166,924
5	Шпаркасе банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	250028000016522	2,634,658
6	Халк банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	270045289990139	3,391,027
7	Стопанска банка АД Битола - Парични сред.на транс.сметка во денари	500000000729467	86,137
8	Централна кооперативна банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	320100031345745	17,478
	Вкупно:		56,778,797
Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)			
9	Шпаркасе банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	250101000435893	0
10	Комерцијална банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	300000003904480	0
11	Тутунска банка- Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	210045289990811	0,00
12	Стопанска банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	200002931409250	116,499
13	Халк наменска банка-услуги од граѓани-фолио број	270045289990333	0
	Вкупно:		116,499
Наменска сметка за исплата на плата и надоместоци од плата			
14	Комерцијална банка - Наменска с-ка за испл.на плата и надом. од плата	300000002626311	2,766,00
	Вкупно:		2,766
Наменска сметка за прием на депозит за учество на тендер			
15	Комерцијална банка –Наменска с-ка за прием на депозит за учество на тендер	300000002641249	0,00



ЈП Водовод и канализација-Скопје

Вкупно:			0,00
Наменски сметки			
16	Комерцијална банка –Наменска с-ка за субвенции	30000000443024	1,249
17	Комерцијална банка - Наменска сметка за изградба на управна зграда	30000003801854	1,626
18	Комерцијална банка - ЕБРД број 50376-Проектирање и изградба на Пречистителна станица	300000005010862	36,429,418
19	Комерцијална банка - ЕИБ бр.80649 - Проектирање и изградба на Пречистителна станица за отпадни води Скопје	300000005013772	398,387,558
20	Комерцијална банка - ЕИБ бр.80649 - Управување со договор и надзор над изградба на Пречистителна станица за отпадни води Скопје	300000005088947	500
21	Комерцијална банка – Наменска сметка за картичка на директор	300000004162791	19,301
Вкупно:			434,839,652
Се вкупно на жиро сметки			491,737,714
22	Благајна		67,902
23	Девизна сметка		1
СЕ ВКУПНО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			491,805,617

V. Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР)

Р.Б	Кonto	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	19006	Платени премии за осигурување на имот	3,126,044	1,888,962
2	19009	Годишна претплата за електронски потпис КИБС	359,329	898,333
3	19012	Платени премии за осигурување на возила	1,088,180	500,143
4	1909	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат	1,919,337	1,476,545
5	19090	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат (однапред платен ДДВ 18% по авансни фактури за услуги)	4,032,997	4,025,423
6	190918	ДДВ за фактури за 12/2021 архивски примени во 01/2022-18% (износ за пребивање)	29,969	19,428
7	1909180	Однапред платен 18% ДДВ	37,178	37,178
8	190950	Однапред платен 5% ДДВ	814,150	814,150
9	1909500	Однапред платен 5% ДДВ-домаќинство	2,052,793	2,052,793
10	190963	Обврски за застарени побарувања-Паркови и зеленило	41,276,709	41,461,307



ЈП Водовод и канализација-Скопје

11	1909633	Обврски за застарени побарувања-Комунална хигиена	104,078,227	104,794,615
12	1909636	Обврски за застарени побарувања -домаќинство –ЈП Паркови и зеленило	834,088	651,646
13	1909637	Обврски за застарени побарувања -стопанство ЈП Паркови и зеленило	543,408	349,873
14	190742	Побарувања за тужен дел за ЈП Комунална Хигиена	764,670,193	697,557,697
15	190744	Побарувања за тужен дел за ЈП Паркови и зеленило	550,315,735	498,724,157
16	1909745	Обврски за стечајни побарувања –Паркови и зеленило	391,361	343,400
17	1909746	Обврски за стечајни побарувања малостопанство (Комунална хигиена)	3,126	0
18	1909747	Обврски за стечајни побарувања малостопанство (Паркови и зеленило)	47,116	0
		Вкупно (АВР)	1,475,619,940	1,314,364,549

Во групата Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР), покрај однапред платен износ за ДДВ по авансни фактури, и износ на ДДВ по влезни фактури за пресметковниот период но со законско право на одбивање за нареден период, евидентирани се исто така обврските за застарени побарувања и побарувањата од комингентите за тужен дел за смет и дел за ЈП Паркови и зеленило Скопје. Овие побарувања претставуваат обврска за ЈП Водовод и канализација Скопје кога ќе бидат наплатени, истите да бидат префрлени на ЈП Комунална хигиена и ЈП Паркови и зеленило.

Во Пасивата на Билансот на состојба влегуваат:

1. Основна главнина
2. Резерви
3. Акумулирана добивка
4. Добивка за деловна година
5. Обврски
6. Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Во следните табели дадено е расчленување на сите поединечни групи:

Основна главнина

Р.Б	Кonto	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	900	Основна главнина		
	9004	Државен-јавен капитал	1,933,710,753	1,933,710,753
	9005	Државен-јавен капитал за распоред на добивка или загуба	38,469,466	38,469,466



ЈП Водовод и канализација-Скопје

		<i>Вкупно основна главнина</i>	1,972,180,219	1,972,180,219
2	940	Резерви		
	9400	Законски резерви	394,436,044	394,436,044
	9421	Останати/слободни резерви (акции)	642,558	642,558
	9422	Други резерви -инвестициски вложувања	210,801,885	210,801,885
		<i>Вупно резерви</i>	605,880,487	605,880,487
3	950	Акумулирана добивка		
	95000	Задржана (Акумулирана) добивка до 31.12	344,644,454	365,571,057
	95001	Задржана (Акумулирана) добивка од 01.01	79,014,184	79,014,184
		<i>Вкупно акумулирана добивка</i>	423,658,638	444,585,241
		ВКУПНО КАПИТАЛ:	3,001,719,344	3,022,645,947
4		Добивка од тековната година	0	0
		Добивка нето добивка	0	0
5		Загуба од тековната година	-256,104,918	-20,926,603
		Загуба за 2024 година нето загуба	-256,104,918	-20,926,603
		ВКУПНО:	2,745,614,426	3,001,719,344

Подетална анализа за капиталот е дадена во Извештајот за промени на капиталот и резервите.

ОБВРСКИ - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Р.Б.	Кonto	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	216742	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва (ЈП Комунална хигиена за смет нетужени-тужени побарувања)	764,670,193	697,557,697
2	2167430	Обврски за тужени побарувања-Комунална хигиена	5,582,708	5,565,785
3	216744	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва (ЈП Паркови и зеленило за смет нетужени-тужени побарувања)	550,315,735	498,724,157
4	216745	Обврски за стечајни побарувања-Паркови и зеленило	391,361	343,400
5	21692	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва(ЈП Комунална хигиена за смет нетужени-редовни побарувања)	255,523,635	186,133,013



ЈП Водовод и канализација-Скопје

7	21694/40	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва(ЈП Паркови и зеленило За смет нетужени-редовни побарувања)	93,195,452	115,426,007
8	216963	Паркови и зеленило-Застрени обврски од специфично работење	41,276,708	41,461,307
9	2169633	Обврски за застарени побарувања-Комунална хигиена	104,078,228	104,794,615
10	2169636	Обврски за застарени побарувања-домаќинство -Паркови и зеленило	834,088	651,646
11	2169637	Обврски за застарени побарувања- стопанство -Паркови и зеленило	543,408	349,873
		Вкупни други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва	1,816,411,516	1,651,007,500
12	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	569,831,728	389,508,132
13	221	Обврски спрема добавувачи во странство за извршени услуги	520,364,410	232,155,342
		Вкупно обврски спрема добавувачи во земјата	1,090,196,138	621,663,474
14	2220	Обврски за примени аванси за вода и услуги - стопанство (по коминтенти)	4,503,831	9,613,108
15	22201	Аванси - домаќинство (за уплати по авансни фактури)	4,807,347	5,096,820
16	2221	Обврски за примени аванси за услуги – физички лица	11,075	50,242
17	22211	Аванси – стопанство (за уплати по авансни фактури)	1,594,988	1,893,380
18	22220	Уплати од непознати коминтенти	1,773,177	1,498,944
19	222201	Нераскнижени уплати по сите основи - домаќинство	12,063,160	10,416,171
20	222202	Непознати уплати од благајна домаќинство-разлики	38,426	38,426
21	222203	Обврски за примени аванси по други основи во земјата	0	25,030
22	22251	Гаранција по тендер	17,700	17,700
23	22320	ВГ Обврски за примени аванси по други основи од странство	0	4,886,995
24	223500	WTE Задршка за квалитетно завршена работа по проект - Обврски за гаранции	57,780,489	24,115,879
		Вкупно обврски за аванси, депозити и кауции	82,590,193	57,652,695
25	234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	12,603,262	10,681,727
		Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	12,603,262	10,681,727



ЈП Водовод и канализација-Скопје

26	240	Обврски за плата и надоместоци на плата	25,827,193	22,317,124
		Обврски за плата и надоместоци на плата	25,827,193	22,317,124
27	242	Обврски за кон вработените за отпремнини	332,042	0
		Обврски за надоместоци за вработени	332,042	0
28	233001	Обврски за данок на добивка	1,933,597	1,918,954
29	2332	Обврски за задржан данок	3,665,524	0
30	235	Обврски за персонален данок	121,254	0
		Обврски за данок на добивка	5,720,375	1,918,954
31	23990	Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за води)	210,926,744	191,238,805
32	23991	Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за отпадни води)	35,857,035	31,058,350
		Вкупни Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за води и отпадни води)	246,783,779	222,297,155
33	2624	Обврска за дел од долгорочен заем и кредит кој доспева за плаќање до 1 година во земјата	0	52,398,010
		Обврски по заеми и кредити	0	52,398,010
		ВКУПНО ОБВРСКИ:	3,280,464,498	2,639,936,639

Вкупните обврски во износ од **3,280,464,498.00** денари ги вклучуваат и обврските према ЈП Комунална Хигиена и ЈП Паркови и зеленило Скопје во вкупен износ **1,816,411,516.00** денари кои се евидентираат со фактурирање на сметките за вода, а истите се намалуваат со префрлање на средства врз основа на наплатата од граѓаните. Истото се однесува и на тужените сметки.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ

Р.б.	Кonto	Опис	01-12.2024	01-12.2023
1	2902	Пресметано, а одложено плаќање на трошоци	196,460	166,126
2	294100	Одложени приходи од донации-пиезометри	3,917,472	4,057,872
3	294101	Одложени приходи од донации-телефони	344,897	364,646
4	2941012	Одложени приходи од донации-постројки и опрема	269,830	337,896
5	2941013	Одложени приходи од донации-алат,погонски и канцел.	143,423	214,667
6	294105	Одложени приходи од донации - одржување на фонтани	1,439	1,439



7	29411	Донација на објекти - Визбегово	14,693,297	16,055,183
8	29412	Донација на објекти - Првомајска	324,622	355,060
9	29413	Донација на објекти - Батинци	25,300,486	27,370,287
10	29414	Донација на објекти - Горна Матка	12,068,840	13,081,610
11	29415	Донација на објекти - Волково	63,090,748	68,240,516
12	29416	Донација на објекти - Мис Тренд	376,740	401,310
13	29417	Донација на објекти - АПС бул. Србија	4,531,000	4,807,000
14	29418	Донација на објекти - Ракотинци	2,462,479	2,612,479
15	29419	Донација на објекти - Радишани	49,399,118	52,448,904
16	29421	Одложени приходи од донации - Пинтија	39,326,870	40,869,571
17	29422	Одложени приходи од донации – ФПС Горно Лисиче	15,978,511	17,866,239
18	29423	Одложени приходи од донации - Арнакија	4,616,990	4,786,197
19	29425	Одложени приходи од донации - Пречистетителна станица Скопје	1,529,222,000	603,500,000
		ВКУПНО:	1,766,265,222	857,537,002

На konto 294 аналитички се евидентирани донациите на објекти и парични средства. Износот на ова konto се намалува во висина на пресметаната амортизација за соодветната донација. Имено, амортизацијата се искажува како трошок, но бидејќи се работи за донација, нејзиното амортизирање се извршува преку искажување на приходи во ист износ.

Анализа со помош на финансиски показатели

Анализата на Финансиските извештаи е составена од анализата на коефициенти за да ги покажат важните односи во Финансиските извештаи. Анализа на коефициенти претставува начин за искажување на значајните односи помеѓу компонентите на Финансиските извештаи. Притоа, толкувањето на коефициентите вклучува проучување на податоците на коишто е базирана анализата. Коефициентите претставуваат показатели кои се корисни при проценка на финансиската состојба и работењето на претпријатието и вршењето на споредба со резултатите од предходната година.

Опис на односот на активност	Броител	Именител	2024	2023
1. Односи на активност				
1.1 Обрт на побарувањата (ОП)	Вкупни приходи	Просек на побарувања	0,39	0,47
1.2 Денови на нереализирана продажба (ДНП)	Денови на сметководствениот период (365)	Обрт на побарувања (ОП)	934,34	773,45



ЈП Водовод и канализација-Скопје

1.3 Обрт на постојаните (фиксните) средства	Вкупни приходи	Просек на нето постојани (фиксни) средства	0,57	0,55
1.4 Обрт на вкупните средства	Вкупни приходи	Просек на вкупни средства (просек на вкупна актива)	0,24	0,27
2.1 Тековен однос	Тековни средства	Тековни обврски	1,19	0,95
2.2 Брз однос	Тековни средства Залихи	Тековни обврски	0,25	0,87
3.1 Долгови спрема средства	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупни средства (вкупна актива)	0,65	0,30
3.2 Долгови спрема капитал	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупен долг+Главнина (вкупна пасива)	0,34	0,30
3.3 Долгови спрема главнина	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупна главнина (група 9)	0,53	0,76

Точка 1. Односи за активност мерат колку ефикасно една компанија може да ги извршува секојдневните активности, како што се наплата на побарувањата, плаќање на обврските, обрт на постојани средства и обрт на вкупни средства и сл.

1.1 и 1.2 претставуваат показатели кои ја отсликуваат наплатата на побарувањата во ЈП Водовод и канализација Скопје.

Обртот на побарувањата (ОП) е показател кој се однесува обратно пропорционално од бројот на деновите на нереализирана продажба и е индикатор за ефикасност на наплатата на побарувањата (готовината) од продажба на водни и други услуги. Бројот на деновите на нереализирана продажба за 2023 година изнесува 934,34 во однос на 773,45 за 2023 година и го претставува временскиот период помеѓу продажбата и наплатата. Истиот прикажува колку “брзо” компанијата ги добива парите од купувачите-коминтентите.

Во 2024 година Обртот на побарувањата (0,39), што упатува наколку претпријатието ги трансформира побарувањата во парични средства, потребно време за наплата.

1.3 и 1.4 претставуваат показатели кои покажуваат колку ефикасно Претпријатието остварува приходи користејќи ги постојаните средства односно, вкупните средства. Повисокиот обрт укажува на поефикасно искористување на материјалните средства во остварување на приходите и обратно.

Во 2024 година обртот на постојаните средства е (0,57), во однос на 2023 година (0,55), а обртот на вкупните средства во 2024 година е константен (0,24) во однос на 2023 година (0,27).

Точка 2. Односите за ликвидност ја мерат способноста на Претпријатието во даден момент да ги исплати своите краткорочни обврски. Ликвидноста всушност мери колку брзо средствата може да бидат конвертирани во готовина.

2.1 и 2.2 претставуваат показатели за тековна ликвидност и моментна (брза) ликвидност.

Показателот на тековна ликвидност изнесува **1,19** што укажува на фактот дека Претпријатието на 31.12.2024 година е во можност да ги подмири краткорочните обврски и да оствари разлика на средства за нови деловни активности (нов обрт). Тековниот однос од 1 е



ЈП Водовод и канализација-Скопје

индикатор дека сметководствената вредност на тековните средства е еднаква на сметководствената вредност на тековните обврски. Понизок однос укажува на пониска ликвидност, со што се зголемува можноста компанијата да има потреба од други надворешни финансиски средства (кредити и заеми) за да може да ги исполни своите краткорочни обврски.

Показателот на моментна ликвидност изнесува **0,25** на 31.12.2024 година. Брзиот однос е покonzервативен од тековниот однос, затоа што како тековни средства ги вклучува само оние средства кои се високо ликвидни. Во ситуации кога залихите се неликвидни, кога има низок обрт на истите, посоодветно е да се користи овој показател.

Точка 3 Односи на солвентност, претставуваат показатели кои ја мерат способноста на Претпријатието да ги подмири обврските. Постојат два вида на односи на солвентност. Првиот вид, односи за долг се фокусираат на Извештајот за финансиската состојба и го мерат износот на долг во однос на износот на главнината. Односите за покривање, како втор вид се фокусираат на Извештајот за сеопфатна добивка и даваат увид во способноста на една компанија да ги покрие своите обврски.

Вредноста на сите показатели од оваа група се релативно ниски, од причина што „ЈП Водовод и канализација Скопје,, , како и сите останати Јавни претпријатија, е основано со главна-основна дејност од јавен интерес. Произлегува дека неговата задача е ангажирајќи ги сите расположливи средства ја обавува услугата-дистрибуцијата на вода до крајните корисници, со оптимален квалитет, а не и остварување на високи профити (добивки).

Белешките кон Финансиски извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Изработил: Жаклина Мицевска

Одобрил: Владимир Ѓоревски

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје

Директор

М-р Тони Миновски



